



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 30 декември 1989

Скопје

Број 48

Год. XLV

Претплатата за 1989 година изнесува 700.000 динари. Овој број чини 60.000 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

871.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за утврдување на делегатските изборни единици за делегатите во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1989 година.

Бр. 08-4540

27 декември 1989 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој закон се утврдуваат делегатските изборни единици за избор на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и се утврдува бројот на делегатите што се избираат во одделните делегатски изборни единици.

Член 2

За избор на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се утврдуваат 20 делегатски изборни единици, во кои ќе се избира следниов број на делегати, и тоа:

Делегатска изборна единица број 1 — за подрачјата на општините Берово, Винаца, Делчево и Кочани — двајца делегати.

Делегатска изборна единица број 2 — за подрачјата на општините Битола, Демир Хисар и Ресен — тројца делегати.

Делегатска изборна единица број 3 — за подрачјата на општините Кичево и Македонски Брод — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 4 — за подрачјата на општините Валандово и Гевгелија — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 5 — за подрачјата на општините Гостивар и Дебар — двајца делегати.

Делегатска изборна единица број 6 — за подрачјата на општините Кавадарци и Неготино — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 7 — за подрачјата на општините Крушево и Прилеп — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 8 — за подрачјето на општината Куманово — двајца делегати.

Делегатска изборна единица број 9 — за подрачјето на општината Охрид — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 10 за подрачјата на општините Кратово, Крива Паланка и Пробиштип — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 11 — за подрачјата на општините Свети Николе и Штип — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 12 — за подрачјата на општините Радовиш и Струмица — двајца делегати.

Делегатска изборна единица број 13 — за подрачјето на општината Струга — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 14 — за подрачјето на општината Тетово — тројца делегати.

Делегатска изборна единица број 15 — за подрачјето на општината Титов Велес — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 16 — за подрачјето на општината Гази Баба — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 17 — за подрачјето на општината Карпош — двајца делегати.

Делегатска изборна единица број 18 — за подрачјето на општината Кисела Вода — двајца делегати.

Делегатска изборна единица број 19 — за подрачјето на општината Центар — еден делегат.

Делегатска изборна единица број 20 — за подрачјето на општината Чаир — еден делегат.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

872.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за избор на членовите на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1989 година.

Бр. 08-4538
27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕ- СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМО- УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Прв дел

ОСНОВНИ НАЧЕЛА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ

1. Основни одредби

Член 1

Со овој закон се уредуваат изборот и отповикувањето на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на делегати во собранијата на општествено-политичките заедници, како и на делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници, односно во органите на управување во другите облици на самоуправно организирање кои врз основа на Уставот, односно статутот на општината, рамноправно одлучуваат со надлежните собори на собранијата на општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: самоуправни интересни заедници) и заштитата на изборните права.

Член 2

Работните луѓе и граѓаните во основните самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: организации и заедници) и во општествено-политичките организации образуваат делегации заради непосредно остварување на своите права, должности и одговорности и заради организирано учество во вршењето на функциите на собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници (делегации).

Во образувањето на делегациите во организациите на здружениот труд во областа на образованието учествуваат и студентите и учениците под услови и на начин утврдени со овој закон.

Член 3

Во составот на делегацијата се обезбедува застапеност на работниците од сите делови на процесот на работата на организацијата и заедницата, односно на работните луѓе и граѓаните од сите делови или населени места во месната заедница и да одговара на социјалниот состав на работниците, односно, на работните луѓе и граѓаните во организацијата и заедницата.

Бројот на членовите на делегацијата треба да биде сразмерен на бројот на работниците од секој дел на процесот на работата во организацијата и заедницата, односно на бројот на работните луѓе и граѓаните од секој дел или населено место во месната заедница, со тоа што секој дел на процесот на работата, односно секој дел или населено место во месната заедница, има најмалку еден член во делегацијата.

Член 4

Работните луѓе и граѓаните во организациите и заедниците можат со статутот да утврдат функцијата на делегацијата да ја врши работничкиот совет, односно непосредно избраниот орган.

Кога со статутот на организацијата и заедницата не е утврдено дека функцијата на делегација ја врши работничкиот совет, односно непосредно избраниот орган, организациите и заедниците го уредуваат со своите статuti бројот и составот на својата делегација, како и начинот на изборот и отповикувањето на членовите на делегацијата, во согласност со овој закон.

Член 5

Во организациите и заедниците во кои не се образува работнички совет или друг по положба и функција нему соодветен орган на управување, функцијата на делегација ја вршат сите работници.

Член 6

Во општествено-политичките организации, како и во општествените организации, здруженијата на граѓани и во другите облици на организирање и дејствување на работните луѓе и граѓаните (во натамошниот текст: други облици на организирање на работните луѓе и граѓаните) функцијата на делегација ја вршат нивните избрани тела определени со нивниот статут, односно со други одлуки.

Член 7

Работните луѓе и граѓаните имаат право да бидат запознати со кандидатите за делегати и со утврдените кандидати.

Се обезбедува правото на претставување на кандидатите и правото на предизборна агитација.

Претставувањето на кандидатите за делегати може да се организира по пат на разговори во организациите и заедниците, со учество на кандидатите на јавни трибини, преку средствата за јавно информирање или на друг соодветен начин.

Кандидатите за делегати имаат право и должност преку своето претставување да ги изложат своитевидувања и погледи за начинот на решавањето на развојните и актуелните општествени прашања во остварувањето на делегатската функција во соодветните собори на собранието на општествено-политичката заедница, односно во собранието на самоуправната интересна заедница.

На кандидатите за делегати им се обезбедува еднаков пристап и услови за нивното претставување пред работните луѓе и граѓаните.

Претставувањето на кандидатите за делегати го организираат општествено-политичките организации и другите облици на организирање на работните луѓе и граѓаните, на начин утврден со нивните акти во согласност со Правилата.

Правото на предизборна агитација се регулира со Правилата.

Претставувањето и предизборната агитација не може да се врши 48 часа пред непосредниот избор на делегатите.

Член 8

Слободата и тајноста на гласањето не може да се ограничува.

Работниот човек и граѓанинот не може да биде лишен од правото да гласа на изборите или од правото да гласа за отповикување, ниту да биде спречен да гласа.

Никој не може да го повика работниот човек и граѓанинот на одговорност поради гласањето, ниту од него да бара да се изјасни зошто гласал или зошто не гласал.

Член 9

Сите дејства и акти на државните органи, како и сите поднесоци и други списи во врска со изборите на членови на делегации и на делегати, се ослободени од плаќање такса.

Член 10

Средствата за спроведување на изборите и на отповикувањето на членови на делегации ги обезбедуваат организациите и заедниците, а средствата за избор и отповикување на делегати во собранијата на општествено-политичките заедници, односно на самоуправните интересни заедници, се обезбедуваат во Буџетот на соодветната општествено-политичка заедница, односно самоуправни интересна заедница.

2. Избирачко право

Член 11

Граѓанинот кој наполнил осумнаесет години возраст има право да избира и да биде избран за член на делегација во организација и заедница и за делегат во Собранието на општествено-политичка заедница.

Работникот во организацијата и работниот човек во сите форми на здружување на трудот, на средствата и на интересите без оглед на годините на возраст, има право да избира и да биде избран во делегацијата за Собранието на општествено-политичките заедници и да избира делегати за Собранијата на тие заедници.

Член 12

За член на делегација на организација, односно заедница не може да биде избран работник во таа организација, односно заедница, кој според Уставот не може да биде член на работничкиот совет, односно на друг соодветен орган на управувањето.

За член на делегација на работната заедница на државен орган не може да биде избран функционерот кој раководи со тој орган и неговиот заменик.

Член 13

Кога делегат во Собранието на општествено-политичката заедница ќе биде избран или именуван за функционер на орган на општествено-политичката заедница што му одговара на Собранието на таа заедница (судија, јавен обвинител, јавен правобранител и општествен правобранител на самоуправувањето, како и нивните заменици кои ги избира, односно именува тоа собрание) му престанува функцијата со денот на неговиот избор.

За делегат во Собранието на самоуправната интересна заедница не може да биде избран работниот човек, односно граѓанинот избран за делегат во Собранието на општествено-политичката заедница за чија територија е основана самоуправната интересна заедница која врз основа на Уставот и статутот одлучува рамноправно со надлежните собори на Собранието на таа општествено-политичка заедница, како и членовите на делегацијата на работната заедница која врши работи за соодветната самоуправна интересна заедница.

Член 14

Членовите на делегацијата ги избираат работните луѓе и граѓаните во организациите и заедниците од составот на тие организации и заедници, непосредно и со тајно гласање.

Делегатите во Соборот на здружениот труд, Соборот на месните заедници и Соборот на општините и Собранието на општествено-политичката заедница, односно во Собранието на самоуправната интересна заедница, ги бираат работните луѓе и граѓаните во организациите и заедниците од составот на тие организации и заедници, непосредно и со тајно гласање.

За делегатите во општествено-политичкиот собор на Собранието на општествено-политичката заедница се изјаснуваат работните луѓе и граѓаните врз основа на листата на кандидатите, непосредно, со општо и тајно гласање.

Член 15

За предлагање и утврдување на кандидатите, како и за изборот на членови на делегацијата на организацијата и заедницата и за избор на делегати во соодветните собори на Собранието на општествено-политичката заедница гласаат и работните луѓе и граѓаните кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба, работните луѓе кои работат надвор од местото на седиштето на организацијата и заедницата, во земјата или во странство (работни единици, градилишта и слично), како и граѓаните на привремена работа и престој во странство.

Член 16

Работните луѓе и граѓаните имаат право да го отповикаат членот на делегацијата, односно делегатот кој го избрале.

Отповикувањето на членот на делегацијата, односно делегатот, во начело, се врши на начин и постапка по кои се избрани.

Делегацијата и секој нејзин член, како и делегатот во Собранието на општествено-политичката заедница има право да поднесе оставка.

Член 17

Ако работните луѓе и граѓаните се изјаснат против отповикувањето на членот на делегацијата, односно на делегатот што го избрале, не може од истите причини да се поднесува нов предлог за отповикување на тој член од делегацијата, односно на делегатот.

3. Предлагање и утврдување на кандидати за членови на делегациите и за делегати

Член 18

Кандидационата постапка за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници ја спроведуваат организациите на Социјалистичкиот сојуз на работниот на род на Македонија (во натамошниот текст: Социјалистички сојуз), односно организациите на Синдикатот на Македонија (во натамошниот текст: Синдикатот) во согласност со Правилата.

Социјалистичкиот сојуз и Синдикатот во соработка со другите општествено-политички организации обезбедуваат демократска кандидациона постапка, со која им се овозможува на работните луѓе и граѓаните слободно да ја изразат својата волја во предлагањето и утврдувањето на кандидатите.

Член 19

Кандидатите за членови на делегациите на организации и заедниците ги предлагаат и утврдуваат работните луѓе и граѓаните во тие организации и заедници во Социјалистичкиот сојуз и тоа во неговите организации, односно во организациите на Синдикатот.

Редовните студенти и учениците во организациите на здружениот труд во областа на образованието ги предлагаат и утврдуваат кандидатите за членови на делегацијата од својот состав, на свои собири.

Член 20

Кандидатите за делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општествено-политичката заедница и во Соборот на месните заедници на Собранието на општината ги предлагаат работните луѓе и граѓаните и нивните делегати во соодветните организации и заедници на кандидациони собири.

Кандидатите за делегати во општествено-политичкиот собор на Собранието на општествено-политичката заедница, ги предлагаат на кандидациони собири работните луѓе и граѓаните организирани во основните организациони облици на дејствување на општествено-политичките организации и на другите облици на организирање на работните луѓе и на граѓаните, како и нивните тела што вршат функција на делегација во тие организации, односно облици на организирање.

Кандидатите за делегати во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги предлагаат работните луѓе и граѓаните и нивните делегати во организациите и заедниците и општествено-политичките организации и другите облици на организирање на работните луѓе и граѓаните во општината, на кандидациони собири.

Кандидатите за делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници ги предлагаат работните луѓе и граѓаните и нивните делегати во организациите и заедниците, како и работните луѓе и граѓаните во другите облици на нивно организирање кои учествувале во основањето, односно во управувањето со работата на самоуправните интересни заедници, на кандидациони собири.

Член 21

Во организација или заедница може да се организираат повеќе кандидациони собири, зависно од бројот на работниците, процесот на работата и од други околности, односно од бројот на работните луѓе и граѓаните кои живеат на подрачјето на месните заедници.

Кога две или повеќе организации и заедници избираат заеднички делегат, предлагање на кандидати за делегати се врши посебно во секоја организација или заедница.

Член 22

Право да предлага кандидати за делегати има секој учесник на кандидациониот собир. Учесникот на кандидациониот собир има право самиот да се предложи за кандидат за делегат.

Кандидатите за делегати можат да се предлагаат од редот на работните луѓе и граѓаните, како и од членовите на нивните делегации во организациите и заедниците, односно во општествено-политичките организации и другите облици на организирање на работните луѓе и на граѓаните.

Право да предлага кандидати за делегати има и група од најмалку 150 работни луѓе и граѓани, по писмен пат, со потписи. Предлогот со потписите се доставува до конференцијата за утврдување на кандидати.

При предлагањето на кандидати за делегати, како и за кандидатите кои се самокандидираат, предлагачот е должен покрај биографските податоци да даде и оцена за знаењето и способноста на предложениот кандидат за извршување на делегатската функција, како и оцена за постигнатите резултати во работењето на предложениот кандидат.

Член 23

Евидентирањето на кандидатите се врши со јавно гласање.

Предложениот кандидат кој добил мнозинство гласови од присутните на кандидациониот собир е можен кандидат и се внесува во список на предложените кандидати.

На кандидационите собири се води записник. Записникот заедно со списокот на предложените кандидати, со биографските податоци и изјавата за прифаќање на кандидатурата, се доставува до конференцијата за утврдување на кандидати.

Член 24

Начинот на работата на кандидационите собири поблиску се уредува со правилата на Социјалистичкиот сојуз и на Сојузот на синдикатите (во натамошниот текст: Правила).

Член 25

По завршената постапка за предлагање на кандидатите за делегати, а најдоцна 20 дена од денот определен за одржување на изборите, се врши утврдување на кандидатите за делегати.

Член 26

Кандидати за делегати во соборот на здружениот труд на собранијата на општествено-политичките заедници и во соборот на месните заедници на собранието на општината, односно на собранието на самоуправната интересна заедница, ги утврдува конференцијата за утврдување на кандидати на работните луѓе и граѓаните и нивните делегации во организациите и заедниците од делегатската изборна единица.

Кандидатите за делегати во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги утврдува конференцијата за утврдување на кандидати на работните луѓе и граѓаните и нивните делегации во организациите и заедниците и во општествено-политичките организации и другите облици на организирање на работните луѓе и граѓаните на ниво на општината.

Кандидатите за делегати во општествено-политичкиот собор на собранието на општествено-политичката заедница ги утврдуваат конференциите за утврдување на кандидати на работните луѓе и граѓа-

ните организирани во општествено-политичките организации и во другите облици на организирање на работните луѓе и граѓаните на ниво на општината, односно на Републиката.

Член 27

Конференциите за утврдување на кандидати се образуваат за вршење на работи за редовните, повторните и дополнителните избори, како и за отповикување на делегатите, определени со овој закон и Правилата.

Член 28

Конференциите за утврдување на кандидати се образуваат од избрани членови од кандидационите собири.

На конференциите за утврдување на кандидати учествува и претставник на работните луѓе и граѓаните кои по писмен пат согласно со член 22 став 3 од овој закон, предложиле кандидат за делегат.

Ако за предлагање на кандидати за делегати се одржани повеќе од 200 кандидациони собири, избраните членови на кандидационите собири образуваат посебен собир.

На собирот од став 3 на овој член, се утврдува бројот на членовите на конференцијата за утврдување на кандидати и се избираат членовите на конференцијата за утврдување на кандидати со тајно гласање. За избран член се смета кандидатот кој добил најголем број гласови што истовремено претставува и мнозинство гласови од вкупниот број присутни на собирот.

Со Правилата поблиску се уредува начинот на свикнувањето и работата на конференциите за утврдување на кандидати, како и начинот на свикнувањето и работата на собирот од став 3 на овој член.

Член 29

Конференциите за утврдување на кандидати, кандидатите за делегати ги утврдуваат од предлогот на листата на кандидати.

Предлогот на листата на кандидати, Конференцијата за утврдување на кандидати ја составува врз основа на доставените списоци на предложените кандидати и во неа се внесува секој предложен кандидат по азбучен ред на нивните презимиња.

Листата на кандидати за делегати во општествено-политичкиот собор на собранието на општествено-политичката заедница договорно ја утврдуваат општествено-политичките организации во рамките на Социјалистичкиот сојуз, согласно со Правилата.

Листата на кандидати за делегати во општествено-политичкиот собор на собранието на општествено-политичката заедница се составува по делови и притоа секој дел од листата мора да биде составен во согласност со член 30 од овој закон.

Член 30

Конференцијата за утврдување на кандидати пред утврдување на кандидатите за делегати го одредува вкупниот број на кандидати кои ќе ги утврди на листата со тоа што тој број мора да биде двојно поголем од бројот на делегатите кои се избираат.

Во делегатските изборни единици во местата во кои живеат припадниците на народностите и на етничките групи заради обезбедување на нивна сразмерна застапеност во собранието на општествено-политичката заедница, Конференцијата за утврдување на кандидати може да одлучи листата на кандидати да ја утврди по делови, водејќи сметка за потребата од утврдување на потребниот број на кандидати од став 1 на овој член.

Член 31

Конференцијата за утврдување на кандидати може полноважно да работи и одлучува ако на седницата присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број на нејзините членови.

Член 32

Кандидатите за делегати се утврдуваат со тајно гласање.

Утврдени кандидати за делегати се сметаат оние кандидати кои добиле најголем број гласови што

истовремено претставува мнозинство гласови од вкупниот број членови на конференцијата за утврдување на кандидати.

Ако мнозинството од став 2 на овој член го добијат помал број кандидати од бројот на кандидатите што треба да биде утврден, согласно со член 30 од овој закон, гласањето се повторува сè до пополнувањето на потребниот број кандидати.

На повторното гласање се гласа за кандидатите кои на претходното гласање не го добиле потребното мнозинство.

Член 33

Утврдените кандидати за делегати се внесуваат во листата на кандидати според бројот на добиените гласови, а кандидатите кои имаат еднаков број гласови, според азбучниот ред на нивните презимиња.

Член 34

Конференцијата за утврдување на кандидати, утврдената листа на кандидати ја доставува до надлежната изборна комисија заради огласување, заедно со записникот за работа на конференцијата и писмени изјави на секој утврден кандидат за прифаќање на кандидатурата за делегат, најдоцна 10 дена пред денот определен за одржување на изборите.

Член 35

Начинот на работата на конференцијата за утврдување на кандидати поблиску се уредува со Правилата.

4. Распишување и одржување на избори

Член 36

Изборите за членови на делегацијата ги распишува работничкиот совет, односно соодветниот орган на управување на организацијата, односно заедницата, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Претседателот на Собранието на општината ги распишува изборите за членови на делегациите кои ги избираат:

1) работните луѓе во земјоделската дејност кои не образуваат делегација по основ на здружување во задруги и на други облици на здружување на трудот и средствата; и

2) работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност.

Изборите се распишуваат најрано два месеци, а најдоцна 30 дена пред истекот на времето за кое е избрана делегацијата.

Член 37

Изборите за делегати ги распишува претседателот на Собранието на општествено-политичката заедница, односно на самоуправната интересна заедница.

Изборите за делегати мора да се одржат најдоцна 15 дена пред истекот на мандатот на делегатите.

Од денот на распишувањето на изборите до денот на изборите не може да помине повеќе од два месеци ниту помалку од еден месец.

Решението за распишување на изборите се објавува во службеното гласило во кое се објавуваат општите акти на Собранијата на општествено-политичките заедници, односно на самоуправните интересни заедници.

Со решението за распишување на изборите се определува денот на одржување на изборите, како и денот од кој почнуваат да течат роковите за вршење на изборните дејства.

5. Делегатски изборни единици

Член 38

Предлагањето, утврдувањето на кандидати за делегати и изборот и отповикувањето на делегати се врши во делегатски изборни единици.

Делегатските изборни единици се образуваат за една или повеќе организации и заедници поврзани со трудот и со други заеднички интереси или со интересите во општествено-политичките заедници.

Бројот на делегатите што ги избираат работните луѓе и граѓаните во организациите и заедниците во Собранијата на општествено-политичките заедници, односно на самоуправните интересни заедници се утврдува сразмерно со бројот на работните луѓе кои работат во тие организации, односно заедници, односно според бројот на работните луѓе и граѓаните кои живеат во месните заедници и со други критериуми утврдени со статут или општ акт, водејќи сметка за обезбедување на соодветна застапеност на одделни области од општествениот труд, односно на територијалните подрачја.

Делегатските изборни единици ги утврдува Собранието на општествено-политичката заедница, односно на самоуправната интересна заедница.

Делегатските изборни единици се образуваат така, што во секоја од нив по правило да се избира по еден делегат.

6. Органи за спроведување на изборите и отповикување на членовите на делегациите и на делегатите

Член 39

Со спроведување на изборите за членови на делегацијата и со гласањето за отповикување раководат изборна комисија и избирачки одбори што ги образува органот на организацијата, односно заедницата, определен со самоуправен општ акт.

Изборна комисија од став 1 на овој член се образува во секоја организација и заедница што образува делегација.

Составот и начинот на работата на изборната комисија и избирачките одбори за членови на делегацијата се уредува со самоуправен општ акт на организацијата и заедницата.

Со спроведувањето на изборите и отповикувањето на делегати раководат изборни комисии и избирачки одбори, во согласност со овој закон.

За член на изборна комисија и избирачки одбор, како и за негов заменик не може да биде именуван кандидат предложен за член на делегација, односно за делегат, како и член на делегацијата, односно делегат за чие отповикување се гласа.

Членовите на изборните комисии се именуват за време од четири години. Одделни членови на комисиите можат да се заменат и пред истекот на рокот од четири години.

Органите за спроведување на изборите и на отповикувањето на делегатите одлучуваат за прашањата од својот делокруг со мнозинство гласови од сите свои членови.

Член 40

Изборните комисии од став 4 на член 39 од овој закон се образуваат како: изборни комисии на организациите и заедниците, општински изборни комисии, изборни комисии за соодветните области на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичка изборна комисија и изборни комисии на самоуправните интересни заедници.

Член 41

Општинските изборни комисии и изборните комисии на самоуправните интересни заедници ги сочинуваат претседател, секретар и тројца члена кои ги именуват Собранието на општината, односно на самоуправната интересна заедница.

Изборните комисии за соодветните области на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги сочинуваат претседател, секретар тројца члена кои ги именуват Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Републичката изборна комисија ја сочинуваат претседател, секретар и пет члена кои ги именуват Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

На претседателот, секретарот и членовите на изборните комисии им се определуваат замесници.

Претседателот и заменикот на претседателот на општинските изборни комисии се именуваат од редот на судиите на редовните судови, а претседателот и заменикот на претседателот на Републичката изборна комисија се именуваат од редовите на судиите на Врховниот суд на Македонија.

Претседателот и заменикот на претседателот на изборните комисии на соодветните области на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на изборните комисии на самоуправните интересни заедници се именуваат од редот на дипломираните правници.

Составот и измените во составот на изборните комисии се објавува во службеното гласило на општината, односно во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 42

Изборната комисија на организациите, односно заедниците:

1) раководи со спроведувањето на изборите и гласањето за отповикување на делегатите;

2) ја огласува листата на кандидати за делегати во соборот на здружениот труд на собранието на општествено-политичката заедница и во соборот на месните заедници на собранието на општината;

3) ги утврдува и објавува резултатите од гласањето за избор и за отповикување на делегатите;

4) поднесува извештај за резултатите од изборите, односно од гласањето за отповикување до општинската изборна комисија, односно до изборната комисија на соодветната област на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

5) одредува избирачки места и именува избирачки одбори за спроведување на изборите и отповикување на делегати во соборот на здружениот труд и соборот на месните заедници во собранието на општината;

6) организира технички подготовки за изборите и за отповикување; и

7) врши и други работи утврдени со овој закон и со самоуправен општ акт на организацијата и заедницата.

Член 43

Општинската изборна комисија:

1) се грижи за законито спроведување на изборите и гласањето за отповикување на делегатите во собранието на општината;

2) ги огласува листите на кандидати за избор на делегати во општествено-политичкиот собор на собранието на општината и во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од подрачјето на општината;

3) раководи со спроведувањето на гласањето за избор и за отповикување на делегати во општествено-политичкиот собор на собранието на општината и во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од подрачјето на општината;

4) раководи со спроведувањето на гласањето за избор и отповикување на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на подрачјето на општината;

5) ги утврдува и објавува резултатите од гласањето за избор и за отповикување на делегати кои ги избираат две или повеќе организации и заедници и вкупните резултати од гласањето за избор и за отповикување на делегати во соборите на собранието на општината;

6) ги утврдува резултатите од изборите и од гласањето за отповикување на делегатите во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од подрачјето на општината;

7) образува избирачки одбори, определува избирачки места и врши технички подготовки за избор и отповикување на делегати во случаите утврдени со овој закон;

8) дава упатства за работа на изборните комисии на организациите и заедниците;

9) поднесува извештај на соборите на собранието на општината за резултатите од гласањето за избор и за отповикување на делегати; и

10) врши други работи утврдени со овој закон и статутот на општината.

Член 44

Изборната комисија за соодветната област на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија:

1) се грижи за законито спроведување на изборите и за гласањето за отповикување на делегатите;

2) ја истакнува листата на кандидати за избор на делегати;

3) ги утврдува и прогласува резултатите од гласањето за избор и отповикување на делегати;

4) поднесува извештај за резултатите од изборите, односно од гласањето за отповикување до Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

5) образува избирачки одбори и определува избирачки места за избор и отповикување на делегати;

6) се грижи за правилна работа на избирачките одбори и врши надзор над нивната работа;

7) врши технички подготовки во врска со изборот на делегатите и со гласањето за отповикување; и

8) врши други работи според одредбите на овој закон.

Член 45

Републичката изборна комисија:

1) се грижи за законито спроведување на изборите и на гласањето за отповикување на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, освен за Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

2) ја огласува листата на кандидати врз основа на доставените листи од конференциите за утврдување на кандидати;

3) ги утврдува резултатите од изјаснувањето за изборот и за отповикување на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

4) на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија им поднесува извештај за резултатите од изборите и од гласањето за отповикување на делегатите;

5) ги објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ резултатите од изборите за делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и резултатите од гласањето за отповикување;

6) дава објаснувања за примена на одредбите на овој закон и за спроведување на изборите;

7) ја усогласува работата на општинските изборни комисии;

8) го определува начинот на ракување и чување на изборните акти; и

9) врши и други работи според одредбите на овој закон.

Републичката изборна комисија пропишува обрасци за извршување на изборните дејства утврдени со овој закон за избор на делегати во собранијата на општествено-политичките заедници.

Член 46

Изборната комисија на самоуправната интересна заедница:

1) се грижи за законито спроведување на изборите и на гласањето за отповикување;

2) ги огласува листите на кандидати за избор на делегати;

3) ги утврдува и објавува резултатите од изборите за делегати и од гласањето за отповикување; и

4) издава соопштенија за резултатите од изборите, односно од гласањето за отповикување на делегати и врши други работи определени со овој закон.

Член 47

Избирачкиот одбор го сочинува претседател и двајца члена.

На претседателот и на членовите на избирачкиот одбор им се определуваат заменици.

Избирачкиот одбор работи во полн состав.

Избирачкиот одбор се именува за секое избирачко место, најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите, односно во рок од пет дена од денот на распишување на гласањето за отповикување.

Избирачкиот одбор непосредно раководи со гласањето на избирачките места, обезбедува правилност и тајност на гласањето и го утврдува резултатот од гласањето на избирачкото место.

Член 48

Државните органи и органите на организациите и заедниците се должни да им укажуваат помош на органите за спроведување на изборите и да им даваат податоци што им се потребни за нивната работа.

7. Гласање за избор и отповикување на членови на делегации и на делегати

Член 49

Изборот и отповикувањето на членови на делегации и на делегати се врши со тајно гласање, со гласачки ливчиња.

Имињата на кандидатите се внесуваат во гласачкото ливче по истиот ред по кој се наведени во листата на кандидати.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Гласачкото ливче за избор на членови на делегации на работните луѓе во земјоделската дејност кои не образуваат делегација по основ на здружување во задруги и во други форми на здружување на трудот и средствата, на работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност, како и на работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, има печат на месната заедница или на комората во која се здружени.

Гласачкото ливче за избор на делегати во соборот на здружениот труд во собранието на општествено-политичката заедница и во соборот на месните заедници на собранието на општината, како и во собранието на самоуправната интересна заедница има печат на организацијата, односно заедницата.

Гласачкото ливче за избор на делегати во општествено-политичкиот собор на собранието на општествено-политичката заедница има печат на општинската, односно Републичката изборна комисија.

Гласачкото ливче за избор на делегати во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија има печат на општинската изборна комисија.

Член 50

Гласањето за избор на членови на делегации и на делегати се врши со заокружување на редниот број пред името на кандидатот, а гласањето за отповикување на членови на делегации и на делегати се врши со заокружување на зборовите: „за отповикување“ или „против отповикување“.

Работните луѓе и граѓаните гласаат само за кандидати кои се наведени во гласачкото ливче и за онолку кандидати колку што се избираат членови на делегацијата, односно делегати.

Член 51

Гласачкото ливче на кое е заокружен редниот број пред имињата на повеќе кандидати отколку што се избираат членови на делегацијата, односно делегати, гласачкото ливче на кое се внесени и заокружени нови имиња, непотполнетото гласачко ливче, како и гласачкото ливче што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди за кои кандидати избирачот гласал, се смета за неважечко.

Член 52

Ако работниот човек и граѓанинот не е внесен во избирачкиот список, избирачкиот одбор на соодветен начин утврдува дали работникот е во работен однос во организацијата, односно заедницата и врз основа на личната карта утврдува дали има избирачко право и дали е од подрачјето на соодветното избирачко место, па ако утврди дека е во работен однос, односно дека има избирачко право и е од подрачјето на соодветното избирачко место, му дозволува да гласа. Секој таков случај избирачкиот одбор го внесува во записник.

Член 53

Работниот човек и граѓанинот кој поради телесна мана или поради тоа што е неписмен, не може да гласа на начин предвиден во член 50 од овој закон, има право со себе да доведе пред избирачкиот одбор лице кое во согласност со неговата волја ќе гласа наместо него.

Секој таков случај избирачкиот одбор го внесува во записник.

Член 54

Гласањето за избор на делегати се врши во ист ден, недела, и трае непрекинато од 7,00 до 19,00 часот, со исклучок за избор на делегати во соборот на здружениот труд, за кој гласањето може да се определи и во друг ден, зависно од природата на процесот на работата во организацијата и заедницата во која се врши изборот. Само во случај на нареди, временски непогоди или други вонредни околности избирачкиот одбор може да го прекине гласањето. Времето за кое морало да биде прекинато гласањето и причините за прекинувањето се внесуваат во записник.

Во 19,00 часот избирачкото место се затвора, но на избирачите што се затекнале на избирачкото место ќе им се дозволи да гласаат. Ако гласањето било прекинато подолго од еден час, гласањето ќе продолжи за времето колку што траел прекинут.

Денот и времето на гласањето за избор на членови на делегацијата го определува изборната комисија на организацијата, односно заедницата.

Член 55

Ако на изборите за членови на делегација, односно за делегати не гласале повеќе од половината од вкупниот број на избирачи во организацијата и заедницата, односно во општината гласањето се повторува најдоцна во рок од седум дена од гласањето.

Ако и на повторното гласање гласале помал број избирачи од оној што е утврден во став 1 на овој член се повторува изборната постапка во таа организација и заедница, односно во таа општина.

8. Утврдување на резултатите од гласањето за избор на членови на делегации и на делегати

Член 56

Ако на листата на кандидати за членови на делегацијата, односно за делегати се утврдени двојно или повеќе од двојно поголем број кандидати од оној што се избира, за избран член на делегацијата, односно делегат се смета кандидатот кој добил најголем број гласови од избирачите кои гласале во делегатската изборна единица.

Ако двајца или повеќе кандидати добиле еднаков најголем број гласови од бројот што се избира, како и ако не се избрани онолку кандидати колку што се избираат поради што двајца или повеќе кандидати добиле еднаков помал број гласови за тие кандидати гласањето се повторува.

Ако кандидатите од став 2 на овој член и на повторното гласање добијат еднаков број гласови, за непотполнетите места се повторува целата изборна постапка.

Ако во согласност со член 30 став 3 на овој закон листата на кандидати е утврдена по делови, резултатите од гласањето се утврдуваат за секој дел од листата посебно на начин утврден со став 1 до 3 од овој член.

Член 57

Доколку за делегат е избран кандидат кој не е член на делегацијата на организацијата или заедницата, односно на избраното тело на општествено-политичката организација, односно на другите облици на организирање на работните луѓе и граѓаните, тој има право и должност на член на делегацијата на таа организација или заедница, односно општествено-политичката организација или друг облик на организирање.

Член 58

Верификацијата на мандатите на делегатите ја врши секој собор на собрание на општествено-политичката заедница одделно, односно собрание на самоуправната интересна заедница.

9. Престанување на мандатот на членовите на делегациите и на делегатите

Член 59

На членот на делегацијата и на делегатот му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран:

- 1) ако биде отповикан;
- 2) ако поднесе оставка;
- 3) ако со правосилна пресуда биде осуден на безусловна казна затвор во траење подолго од шест месеци;
- 4) ако во текот на мандатниот период членот на делегацијата ја промени организацијата, односно заедницата, односно ако делегатот ја промени делегатската изборна единица;
- 5) ако настани случај на неспособност со членувањето во делегацијата, односно со функцијата на делегат;
- 6) во случај на смрт; и
- 7) ако со правосилна пресуда членот на делегацијата, односно делегатот биде лишен од деловна способност.

На членот на делегацијата, односно на делегатот мандатот му престанува со настанувањето на случаите од точките 3, 4, 5, 6 и 7. Делегацијата, односно соборот на првата наредна седница после известувањето за настанување на соодветните случаи го утврдува престанокот на мандатот.

На првата наредна седница после поднесување на оставката делегацијата, односно соборот утврдува дека на членот на делегацијата, односно на делегатот му престанал мандатот со денот на одржување на таа седница.

На членот на делегацијата, односно на делегатот мандатот му престанува во случај на отповикување со донесување на одлука за отповикување.

10. Повторни и дополнителни избори

Член 60

Повторни избори за членови на делегацијата и за делегати се вршат:

- 1) ако надлежната изборна комисија го поништи гласањето поради неправилности во спроведувањето на изборите, односно при изјаснувањето за изборот;
- 2) во случаите предвидени во член 56 на овој закон; и
- 3) ако не гласа мнозинството на работните луѓе и граѓаните од член 55 став 2 на овој закон.

Повторните избори на делегати се вршат, освен во случаите од точките 1, 2 и 3 на став 1 од овој член и во случаи ако надлежниот собор, односно собрание не го верифицира мандатот, односно во постапката за верификација го поништи изборот на одделен делегат поради неправилности во спроведувањето на изборите, односно изјаснувањето за изборот.

Во случаите од точка 3 на став 1 од овој член гласањето се повторува само на избирачките места на кои не гласале мнозинството на работните луѓе и граѓаните.

Член 61

На повторните избори што се вршат поради причините од точка 1 на став 1 на член 60 од овој

закон, гласањето се врши според постојаната листа на кандидати, а повторните избори што се вршат поради причините од точките 2 и 3 на став 1 на член 60 од овој закон, гласањето се врши според нова листа на кандидати што ја утврдува Конференцијата за утврдување на кандидати на начин утврден со овој закон.

Новата листа на кандидати за повторните избори се поднесува најдоцна 10 дена пред денот определен за спроведување на овие избори, односно на изјаснувањето за избор.

Член 62

Повторните избори во случаите од точките 1, 2 и 3 на став 1 на член 60 од овој закон ги распишува надлежната изборна комисија.

Повторните избори во случаите од став 2 на член 60 од овој закон ги распишува надлежниот собор, односно собрание, кои одлучуваат дали повторните избори ќе се вршат според постојната или според нова листа на кандидати.

Со решението за распишување на повторните избори се определува денот на нивното одржување и денот од кога почнуваат да течат роковите за изборните дејства.

Член 63

Дополнителните избори се вршат кога на членот на делегацијата, односно на делегатот му престане мандатот пред истекот на времето за кое е избран во случаите од член 59 на овој закон.

Дополнителните избори не мора да се распишуваат ако до истекот на мандатот на делегатот останало помалку од една година.

Дополнителните избори ги распишува претседателот на собрание во кое на делегатот му престанал мандатот, најдоцна 15 дена од денот на престанокот на мандатот.

Член 64

На дополнителните избори можат да се избираат кандидати од листата на утврдените кандидати за редовните избори кои во времето на распишување на дополнителните избори ги исполнуваат условите предвидени со овој закон.

Ако на листата нема или нема доволен број кандидати кои во времето на распишување на изборите ги исполнуваат условите, собрание може да одлучи да се спроведе кандидациона постапка како за редовните избори.

Член 65

Доколку со овој закон не е поинаку определено на повторните и дополнителните избори за членови на делегации, односно за делегати соодветно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на нивниот избор.

Втор дел

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ

1. Образување на делегации

Член 66

Делегации образуваат:

1) работниците во работните организации, а кога тоа е утврдено со статутот на работната организација, работниците во основните организации на здружениот труд и во друг облик на организирање во работната организација;

2) работниците во работните заедници на земјоделска или друга задруга, банка или друга финансиска организација, организација на осигурување, самоуправна интересна заедница и друга самоуправна организација и заедница или нивно здружение, работниците во работните заедници на организите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, општествени организации и здруженија на граѓаните и во други работни заедници што се образувани во согласност со закон, како и активните воени лица и цивилните лица на служба

во оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) работните луѓе кои работат во земјоделска, занаетска и во други дејности со средства на трудот над кои постои право на сопственост, работниците кои се вработени кај нив и работниците со кои го здружиле својот труд и средства, организирани во задруги и во други со закон определени форми на здружување или кои се во односи на потребна соработка со организациите на здружениот труд и со други форми на здружување на трудот и средствата; и

4) работните луѓе и граѓаните во месните заедници.

Работните луѓе во земјоделската дејност кои не образуваат делегација по основ на здружувањето во задруги и во други облици на здружување на трудот и средствата, образуваат делегација за соборот на здружениот труд за подрачјето на месната заедница, доколку со одлука на собранието на општината, односно на градската заедница, не е поинаку утврдено.

Работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност, образуваат посебна или заедничка делегација за соборот на здружениот труд за подрачјето на општината, доколку со одлука на собранието на општината, односно градската заедница, не е поинаку определено.

Работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд и работниците кои се вработени кај нив образуваат посебна или заедничка делегација за соборот на здружениот труд за подрачјето на општината, доколку со одлука на собранието на општината, односно на градската заедница, не е поинаку определено.

Делегација образуваат и работниците во делот на организацијата и заедницата што трајно врши дејност на подрачјето на општината во која не е седиштето на организацијата, односно заедницата.

Во образувањето на делегациите во организациите на здружениот труд во областа на насоченото образование учествуваат и редовните студенти и ученици постари од 15 години, со тоа што тие од својот состав избираат најмногу до 1/3 од вкупниот број членови на делегацијата на соодветната организација.

Бројот на членовите на делегацијата што ги избираат редовните студенти, односно ученици се утврдува со самоуправен општ акт на организацијата.

Работниците и редовните студенти, односно ученици, членовите на делегацијата на организацијата на здружениот труд во областа на образованието, ги кандидираат и избираат од своите редови, одделно.

Член 67

Работниците во две или повеќе работни заедници од член 66 на овој закон, како и активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат со самоуправна спогодба да образуваат заедничка делегација во согласност со овој закон.

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член, се определува бројот на членовите и составот на делегацијата, како и начинот на избор и отповикување на членовите на делегацијата.

Во образувањето на делегацијата на активните воени лица и цивилните лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се применуваат одредбите од овој закон, доколку со сојузен закон не е поинаку определено.

2. Предлагање, утврдување и избор на кандидати за членови на делегацијата

Член 68

Постапката на предлагање, утврдување, избор и отповикување на членовите на делегацијата во организациите и заедниците се утврдува со нивниот статут, во согласност со овој закон.

Член 69

Изборната комисија на организацијата и заедницата составува список на работните луѓе и граѓаните кои на денот на гласањето за избор на членови на делегацијата на својата организација, односно заедница се наоѓаат на служење на воениот рок, на воена вежба или на привремена работа и престој во странство и ѝ го доставува на општинската изборна комисија.

Општинската изборна комисија е должна веднаш да им ги достави на воените единици, воените установи или на конзуларните и другите претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство каде што се наоѓаат избирачите од став 1 на овој член, листата на кандидати за членови на делегација, список на работните луѓе и граѓаните, потребен број непотполнети гласачки ливчиња со печат на организацијата и заедницата, како и потребен број на омоти адресирани на општинската изборна комисија.

Член 70

Откако ќе го пополни гласачкото ливче лицето кое се наоѓа на служење на воениот рок, на воена вежба или на привремена работа и престој во странство, го става гласачкото ливче во омотот, го затвора и го предава на надлежниот воен орган за спроведување на изборите, односно, преку конзуларните и други претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство или преку пошта го доставува до општинската изборна комисија.

По завршеното гласање органот од став 1 на овој член веднаш ги доставува на општинската изборна комисија сите омоти со гласачките ливчиња.

Кога општинската изборна комисија ќе ги прими изборните материјали од став 1 на овој член, ги доставува на изборните комисии на организациите и заедниците.

Изборните комисии на организациите и заедниците при утврдувањето на резултатите од гласањето, ги земаат предвид и гласачките ливчиња од став 1 на овој член примени до завршувањето на утврдувањето на резултатот од гласањето во организацијата и заедницата.

Трет дел

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Избор и отповикување на делегати во соборот на здружениот труд

Член 71

Делегатите во соборот на здружениот труд ги предлагаат, утврдуваат и избираат работниците и работните луѓе од член 66 на овој закон во делегатските изборни единици.

Член 72

Врз основа на резултатите од гласањето по предлогот на листата на кандидатите за делегати, Конференцијата за утврдување на кандидати за делегатската изборна единица ја утврдува листата на кандидати за избор на делегати во соборот на здружениот труд и ја доставува до изборната комисија на организацијата и заедницата.

Изборната комисија на организацијата, односно заедницата ја потврдува листата и пристапува кон изработка на потребен број гласачки ливчиња и друг изборен материјал и врши други подготовки за одржување на изборите.

Во случај кога две или повеќе организации и заедници избираат заеднички делегат листата на кандидатите ја потврдува односно заверува општинската изборна комисија, односно изборната комисија за соодветната област на здружениот труд за изборот на делегати на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Изборната комисија на организацијата, односно заедницата веднаш по потврдувањето на листата, ја огласува листата на кандидати на начин утврден со самоуправниот општ акт, а еден примерок од потврдната листа доставува до општинската изборна комисија, односно до изборната комисија за соодветната област на здружениот труд за изборот на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 73

Ако изборната комисија на организацијата, односно заедницата утврди дека одделни или сите кандидати од листата не ги исполнуваат условите предвидени со овој закон, таа тоа ќе го утврди со решение за одбивање на кандидатурата на одделни или сите кандидати кое го доставува до кандидатите и до Конференцијата за утврдување на кандидати.

Ако изборната комисија на организацијата, односно заедницата утврди дека во постапката на кандидирање во конференцијата за утврдување на кандидати се направени неправилности кои се од битно влијание на правилноста на таа постапка, таа со решение ќе ги утврди тие неправилности и ќе ја поништи целата или дел од таа постапка и решението ќе го достави на Конференцијата за утврдување на кандидати.

Решението од ставовите 1 и 2 на овој член мора да се донесе во рок од 48 часа од приемот на листата на кандидати.

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член конференцијата за утврдување на кандидати е должна на најдоцна во рок од 10 дена, од денот на приемот на решението, да ја повтори делумно или во целост кандидатационата постапка и да утврди нова листа на кандидати.

Член 74

Во поглед на спроведувањето на гласањето за избор на делегати во соборот на здружениот труд од страна на работните луѓе на организацијата и заедницата кои работат надвор од местото на нејзиното седиште, во земјата или во странство, како и работните луѓе кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба, а кои го задржале својството на работник во здружениот труд, соодветно се применуваат одредбите од членовите 69 и 70.

Член 75

По завршувањето на гласањето избирачкиот одбор ги утврдува резултатите од гласањето на избирачкото место и записникот, заедно со избирачниот материјал веднаш го доставува до изборната комисија на организацијата, односно заедницата.

Резултатот од гласањето се утврдува на тој начин што прво се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња, кои се ставаат во посебен омот, а потоа се пребројува вкупниот број на избирачите кои гласале.

Избирачкиот одбор утврдува, врз основа на гласачките ливчиња, колку избирачи гласале, колку гласови добил секој кандидат, како и колку има неважечки гласачки ливчиња.

По завршеното пребројување на гласовите избирачкиот одбор ќе го стави во одделен омот записникот со изводот од избирачкиот список, употребените гласачки ливчиња, како и неупотребените гласачки ливчиња, одделно.

Избирачкиот одбор потоа веднаш го доставува омотот со изборните акти и другиот изборен материјал до изборната комисија.

Член 76

Врз основа на изборните акти на сите избирачки одбори, изборната комисија на организацијата, односно заедницата ги утврдува и објавува на начин утврден со самоуправниот општ акт, резултатите од изборот на делегати од организацијата, односно заедницата и избирачниот материјал го доставува до општинската изборна комисија, односно до изборната комисија за соодветната област на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 77

Ако изборната комисија на организацијата, односно заедницата општинската изборна комисија, односно изборната комисија за соодветната област на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија утврди неправилности во спроведувањето на изборите на одделни избирачки места, односно во одделни организации и заедници што битно влијаеле врз резултатите од изборите, ќе го поништи гласањето на тие избирачки места, односно во тие организации и заедници и ќе го определи повторното гласање.

Член 78

На избраните делегати општинската изборна комисија, односно изборната комисија за соодветната област на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија им издава уверение.

Општинската изборна комисија, односно изборната комисија на соодветната област на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врз основа на избирачниот материјал му поднесува на соборот на здружениот труд на Собранието на општествено-политичката заедница извештај за резултатите од изборите. Кон извештајот се доставува и избирачниот материјал.

Општинската изборна комисија, односно изборната комисија за соодветната област на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги објавува вкупните резултати за избор на делегати во соборот на здружениот труд на општествено-политичката заедница во службеното гласило на општината, односно во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 79

Иницијатива за поведување постапка за отповикување на делегат можат да дадат: работните луѓе кои го избале делегатот на собири на организациите и заедниците, како и нивните делегации.

Постапката за отповикување се смета за поведена доколку иницијативата од став 1 на овој член е прифатена од најмалку 1/3 на работните луѓе во организациите и заедниците или најмалку 1/3 од вкупниот број работни луѓе на организациите и заедниците кои избираат заеднички делегат.

Постапката за отповикување на делегат може да поведе и соборот на здружениот труд на Собранието на општествено-политичката заедница.

Предлогот за поведување постапка за отповикување на делегат се поднесува писмено и мора да биде образложен.

Член 80

Предлогот за поведување постапка за отповикување на делегат се доставува до Конференцијата за утврдување на кандидати на делегатската изборна единица, која со тајно гласање одлучува по предлогот.

Предлогот за отповикување на делегат се смета за усвоен ако за него гласало мнозинството од присутните членови на Конференцијата за утврдување на кандидати.

Усвоениот предлог за поведување постапка за отповикување на делегатот, Конференцијата за утврдување на кандидати го доставува во рок од три дена до изборната комисија на организацијата, односно заедницата заради распишување на гласање за отповикување.

Изборната комисија на организацијата, односно заедницата е должна да распише гласање за отповикување во рок од 10 дена од денот на приемот на предлогот.

Гласањето за отповикување се врши најрано во рок од 15 дена од денот на распишувањето на гласањето за отповикување.

Член 81

Одредбите на овој закон, статутот и Правилата што се однесуваат за избор на делегати соодветно се применуваат и на отповикувањето на делегатите доколку со одредбите на членовите 79 и 80 не е поинаку определено.

2. Избор и отповикување на делегати во соборот на месните заедници, односно во соборот на општините

Член 82

Делегатите во соборот на месните заедници, односно во соборот на општините ги избираат работните луѓе и граѓаните кои навршиле 18 години живот и имаат живеалиште на подрачјето на месната заедница што ја сочинува соодветната делегатска единица во која се врши гласањето за избор на делегати, односно на подрачјето на општината.

Член 83

Со спроведувањето на гласањето за избор на делегати во соборот на месните заедници, односно во соборот на општините, раководи општинската изборна комисија и избирачките одбори.

Член 84

Резултатите од гласањето за изборот на делегатите од подрачјето на општината, во соборот на општините ги утврдува општинската изборна комисија, врз основа на изборните акти примени од избирачките одбори, кои ги доставува до Републичката изборна комисија.

Републичката изборна комисија врз основа на доставените извештаи до општинските изборни комисији, утврдува кои кандидати се избрани за делегати и за тоа му поднесува извештај на соборот на општините.

Член 85

Одредбите на овој закон што се однесуваат на предлагањето и утврдувањето на кандидати за делегати и на изборот и отповикувањето на делегатите во соборот на здружениот труд соодветно се применуваат на предлагањето и утврдувањето на кандидати и на избор и отповикување на делегати во соборот на месните заедници, односно во соборот на општините доколку со одредбите од член 82 до член 84 на овој закон не е поинаку определено.

3. Избор и отповикување на делегати во општествено-политичкиот собор

Член 86

Кандидатите за делегати во општествено-политичкиот собор на собрание на општествено-политичката заедница ги предлагаат работните луѓе и граѓаните и нивните делегации во основните организациони облици на дејствување на општествено-политичките организации и во другите облици на организирање на работните луѓе и граѓаните.

Член 87

Врз основа на резултатите од гласањето по предлогот на листата на кандидати за делегати во општествено-политичкиот собор на собрание на општествено-политичката заедница од редот на членовите на општествено-политичките организации и од другите облици на организирање на работните луѓе и граѓаните, конференциите за утврдување на кандидати согласно со овој закон и Правилата ја доставуваат листата на кандидати до општинската изборна комисија, односно до Републичката изборна комисија заради огласување, најдоцна 10 дена пред денот определен за изборите.

Член 88

За изборот на делегати во општествено-политичкиот собор на собрание на општествено-политичката заедница се изјаснуваат работните луѓе и граѓаните кои навршиле 18 години живот и имаат живеалиште на подрачјето на општината.

Член 89

Со спроведувањето на изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните за избор на делегати во општествено-политичкиот собор на собрание на општествено-политичката заедница раководи општинската изборна комисија и избирачките одбори.

Изјаснувањето се врши на избирачки места кои ги определува општинската изборна комисија.

Општинската изборна комисија најдоцна пет дена пред денот определен за изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните ќе објави кои избирачки места се определени, со означување на кое избирачко место ќе гласаат работните луѓе и граѓаните од одделни подрачја.

Член 90

Општинскиот орган на управата надлежен за народна одбрана составува список на лицата кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба, а општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи составува список на лица кои се наоѓаат на привремена работа и престој во странство и ги доставуваат на општинската изборна комисија.

За работните луѓе кои работат во работни единици и градилишта надвор од местото на седиштето на организацијата и заедницата, надлежниот општински орган на управата составува посебен избирачки список во соработка со соодветната организација и заедница и го доставува до општинската изборна комисија.

Општинската изборна комисија ја доставува листата на кандидати за избор на делегати во општествено-политичкиот собор на собрание на општествено-политичката заедница заедно со потребниот изборен материјал до соодветната организација и заедница која го организира гласањето во своите работни единици и градилишта надвор од местото на нејзиното седиште.

По завршеното гласање надлежниот орган на работната организација или градилиштето ги доставува омотите со пополнетите гласачки ливчиња преку пошта до општинската изборна комисија.

Член 91

Избирачките места се определуваат така што на едно избирачко место да гласаат околу 1.000 работни луѓе и граѓани.

Во болниците, санаториумите, породилиштата и слични организации на здружениот труд во кои има повеќе од 30 избирачи се определува посебно избирачко место.

Член 92

На денот на изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор на собрание на општествено-политичката заедница, како и на денот на изјаснувањето за нивното отповикување, забранета е секаква агитација на избиралиштето.

Како избиралиште се смета зградата во која се врши гласањето.

Член 93

По утврдувањето на резултатите од изјаснувањето за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор на собрание на општествено-политичката заедница на избирачкото место, избирачкиот одбор целокупниот изборен материјал веднаш го доставува до општинската изборна комисија, а претседателот на избирачкиот одбор резултатите од изјаснувањето за избор на делегати на избирачкото место ги објавува пред зградата во која се гласало.

Резултатите од изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните во општината за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор на собрание на општествено-политичката заедница го утврдува општинската изборна комисија, врз основа на изборните акти примени од избирачките одбори.

Општинската изборна комисија утврдениот резултат од гласањето за избор на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собрание на Социјалистичка Република Македонија од подрачјето на својата општина го доставува веднаш, со целокупниот из-

борен материјал, до Републичката изборна комисија заради утврдување на резултатите од изборите.

Републичката изборна комисија врз основа на доставените извештаи од општинските изборни комисији утврдува кои кандидати се избрани.

Член 94

Ако општинската изборна комисија, односно Републичката изборна комисија утврди неправилности во спроведувањето на изјаснувањето за изборот на делегатите во одделни избирачки места, односно во одделни општини што битно би влијаеле на резултатот од изјаснувањето, ќе го поништи гласањето на тие избирачки места, односно одделни општини и ќе определи повторно гласање.

Член 95

Општинската изборна комисија, односно Републичката изборна комисија на избраните кандидати за делегати им издава уверение.

Општинската изборна комисија, односно Републичката изборна комисија врз основа на изборните акти, му поднесува на општествено-политичкиот собор извештај за резултатите од изјаснувањето на изборот на делегатите во соборот, а со извештајот му ги доставува и сите изборни акти.

Општинската изборна комисија, односно Републичката изборна комисија ги објавува вкупните резултати за избор на делегати во општествено-политичкиот собор на Собранието на општествено-политичката заедница во службеното гласило на општината, односно во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 96

Одредбите на овој закон што се однесуваат на предлагањето, утврдувањето и изборот, односно утврдувањето на резултатите од гласањето за избор на делегати во соборот на здружениот труд соодветно се применува и во поглед на предлагањето, утврдувањето и изборот, односно утврдувањето на резултатите од изјаснувањето за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор, доколку со одредбите од член 86 до член 95 на овој закон не е поинаку уредено.

Член 97

Предлогот за отповикување на делегатот во општествено-политичкиот собор што го утврдила Конференцијата за утврдување на кандидати го доставува до општинската изборна комисија, односно до Републичката изборна комисија заради распишување на гласање за изјаснување на работните луѓе и граѓаните за отповикување на делегатот.

Општинската изборна комисија, односно Републичката изборна комисија е должна за распишување на изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните за отповикување на делегатот да го извести општествено-политичкиот собор на Собранието на општествено-политичката заедница и делегатот.

Решението на комисијата од став 1 на овој член се објавува во службено гласило на општината, односно во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ најдоцна 15 дена пред денот определен за изјаснување.

Член 98

На изјаснувањето и на утврдувањето на резултатите од гласањето за отповикување соодветно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор, како и одредбите од овој закон што се однесуваат на отповикувањето на делегатите во соборот на здружениот труд.

4. Избор и отповикување на делегати во соборите на Собранието на градската заедница

Член 99

Одредбите од овој закон што се однесуваат на изборот и отповикувањето на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија соодветно се применуваат на изборот и отповикувањето на делегати во соборите на Собранието на градската заедница.

Четврти дел

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Член 100

Делегатите во Собранијата на самоуправните интересни заедници ги избираат работните луѓе и граѓаните во организациите и заедниците.

Член 101

Одредбите од овој закон што се однесуваат на постапката за предлагање на кандидати за делегати, утврдување на кандидатите за делегати и изборот и отповикувањето на делегатите во соборот на здружениот труд на Собранијата на општествено-политичките заедници соодветно се применуваат и на предлагањето и утврдувањето на кандидати за делегати и изборот и отповикувањето на делегатите во Собранијата на самоуправните интересни заедници.

Петти дел

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА

Член 102

Заради неправилности при изборот, односно гласањето за отповикување на член на делегација, односно на делегат, секој кандидат, член на делегацијата, како и секој работен човек и граѓанин имаат право да поднесат приговор до соодветната изборна комисија во рок од три дена од денот на завршувањето на изборот, односно одлучувањето за отповикување.

Ако соодветната изборна комисија утврди неправилности кои битно влијаеле или можеле битно да влијаат на изборот, односно отповикот ќе ги поништи дејствата на кои се утврдени неправилности и ќе одреди рок во кој ќе се извршат нови избори.

Член 103

Против решението на изборната комисија на организацијата, односно заедницата и против решението на општинската изборна комисија може да се поднесе жалба до надлежниот општински суд во рок од 48 часа од приемот на решението.

Против решението на изборната комисија за соодветната област на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на решението на Републичката изборна комисија може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Социјалистичка Република Македонија во рок од 48 часа од приемот на решението.

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член судот донесува решение во рок од 48 часа од приемот на жалбата.

Одлуката на судот донесена по жалба е конечна.

Шести дел

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 104

Со парична казна од 200.000 до 2.000.000 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој организира претставување на утврдени кандидати за делегати спротивно на одредбите од член 7 на овој закон;

2) кој за време на гласањето се однесувал непристојно;

3) кој агитира на избиралиштето (член 92);

4) кој откако гласал го попречува гласањето на другите и по опомена на претседателот на избирачкиот одбор не сака да го напушти избиралиштето; и

5) кој откако дознал дека не е запишан во избирачкиот список, а избирачкиот одбор врз основа на личната карта утврдил дека лицето нема живеели-

те на подрачјето на избирачкото место, не сака да го напушти избиралиштето.

Седми дел

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 105

Оо влегувањето во сила на овој закон престанува да важи:

— Законот за избор на членовите на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81 и 3/86); и

— Законот за определување на бројот на делегатите што се делегираат од одделните области на здружениот труд и делегатските единици за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/86).

Член 106.

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од изборите во 1990 година.

873.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државната управа, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1989 година.

Бр. 08-4539

27 декември 1989 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Член 1

Во Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80, 28/81, 28/88) во член 130 став 2 зборовите: „по прибавено мислење на работната заедница на органот“, се бришат.

Член 2

Во членовите 198 став 2 и 199 став 2 зборовите: „по претходно прибавено мислење од работната заедница“, се бришат.

Член 3

Член 208 се менува и гласи:
„Во рамките на доходот од член 207 на овој закон, работниците во работната заедница на органот на управата стекнуваат средства за лични доходи и заедничка потрошувачка според основите и мерилата утврдени со овој закон“.

Член 4

По член 208 се додаваат три нови члена 208-а, 208-б и 208-в, кои гласат:

„Член 208-а

Доходот од членовите 207 и 208 на овој закон го сочинуваат средствата што работниците и приправниците во работната заедница на органот на управата го остваруваат за:

1) бруто лични доходи по основ на тековниот труд и надоместоците по тој основ, како и по основ на управување и стопанисување со општествените средства; и

2) инвестициона заедничка потрошувачка.

Под бруто личен доход се подразбираат: средствата остварени како чист личен доход и надоместоците на личниот доход, оредствата за даноци и придонеси кои се намираат од бруто личниот доход и средствата за непосредна заедничка потрошувачка.

Член 208-б

Средствата за бруто лични доходи на работниците се стекнуваат зависно од: видот и сложеноста на работите и задачите, одговорноста во работата, обемот и квалитетот на извршените работи и задачи и условите во кои тие се извршуваат.

Сложеноста на работите и задачите се утврдуваат во зависност од видот и значењето на работата, потребното знаење и работното искуство.

Според видот и значењето се утврдуваат следниве групи на работи и задачи:

1. Нормативно-правни и студиско-аналитички работи и задачи;
2. Управно-надзорни работи и задачи;
3. Управни, стручни, информативни и документациони работи и задачи;
4. Стручно-оперативни работи и задачи;
5. Оперативно-технички, финансиско-материјални и канцелариски работи и задачи; и
6. Манипулативни работи и задачи.

Според сложеноста, работите и задачите во рамките на одделните групи од точката 1 до 4 на став 3 од овој член, можат да бидат најсложени, сложени, помалку сложени, едноставни и наједноставни.

Член 208-в

За групите работи и задачи од член 208-б став 3 на овој закон, се утврдуваат, во распони, следниве коефициенти:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Нормативно-правни и студиско-аналитички работи и задачи | од 3,20 до 4,00 |
| 2. Управно-надзорни работи и задачи | од 2,90 до 3,40 |
| 3. Управни, стручни, информативни и документациони работи и задачи | од 2,60 до 2,90 |
| 4. Стручно оперативни работи и задачи | од 2,15 до 2,50 |
| 5. Оперативно-технички, финансиско-материјални и канцелариски работи и задачи | од 1,85 до 2,10 |
| 6. Манипулативни работи и задачи | од 1,00 до 1,30 |

Во рамките на распоните на коефициентите од став 1 на овој член, извршниот совет ги утврдува работите и задачите што ја сочинуваат содржината на групите од член 208-б на овој закон и вредностите на тие работи и задачи според видот, сложеноста и одговорноста, обемот и квалитетот на работите и задачите, единствено назови на работите и задачите во рамките на тие групи, како и условите за нивно извршување“.

Член 5

Во член 209 став 2 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: „во согласност со функционерот кој раководи со органот на управата“.

По став 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:

„Ако меѓу функционерот кој раководи со органот на управата и работната заедница не се постигне

согласност при донесувањето на финансискиот план и завршната сметка, функционерот за спорното прашање го известува извршниот совет.

Одлуката на извршниот совет по спорното прашање е конечна.

До донесувањето на одлуката на извршниот совет функционерот ќе го задржи од извршување спорниот акт“.

Член 6

Во член 210 став 2 зборовите: „и со општествен договор“, се бришат.

Член 7

Во член 211 на крајот точката се заменува со заширка и се додаваат зборовите: „во согласност со функционерот кој раководи со органот на управата“

Член 8

Во член 212 став 2 по зборот „управата“ се става точка, а заширката и зборовите: „по прибавено мислење од работната заедница на органот на управата“, се бришат.

Став 3 се брише.

Член 9

Член 213 се менува и гласи:

„Работната заедница го распоредува доходот на средствата за лична и средствата за заедничка потрошувачка, во согласност со овој закон и со самоуправните општи акти на работната заедница“.

Член 10

Член 214 се брише.

Член 11

Во член 215 став 1 по зборот „закон“ заширката и зборовите: „општествен договор, самоуправна спогодба“, се бришат.

Член 12

Во член 220 став 1 алинеја 1 зборовите: „и со општествено утврдените основи и мерила за распределбата“, се заменуваат со зборовите: „и со основите и мерилата утврдени во овој закон“.

Член 13

Член 223 се менува и гласи:

„Работниците во работната заедница на органот на управата со референдум одлучуваат за статутот на работната заедница, како и за други прашања утврдени со закон и статутот на работната заедница“.

Член 14

Во член 236 зборовите: „и минат“ се бришат, а по зборот „труд“ се додаваат зборовите: „и со работното искуство како дел на тековниот труд што“

Член 15

Член 237 се менува и гласи:

„Работниците во работната заедница, во согласност со функционерот кој раководи со органот на управата, поблиску ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на личните доходи, според основите и мерилата утврдени со овој закон и прописите што ги донесува извршниот совет.“

Ако при утврдувањето на основите и мерилата од став 1 на овој член работната заедница не добие согласност од функционерот кој раководи со органот на управата, работната заедница е должна да ја преиспита својата одлука и за резултатите од повторното одлучување да го извести функционерот.

Ако ни во повторното одлучување работната заедница не добие согласност од функционерот, тој е должен спорното прашање да го изнесе пред извршниот совет.

Одлуката на извршниот совет е задолжителна за работната заедница и за функционерот кој раководи со органот на управата“.

Член 16

Во член 238 ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат:

„На работникот му припаѓа личен доход по завршна сметка и аконтација на личниот доход по

привремената пресметка врз основа на резултатите од трудот што ги остварил во периодот во кој се врши пресметката. Оцената за резултатите од трудот на работникот ја утврдува функционерот кој раководи со органот на управата, во согласност со законот. Кај привремената пресметка и завршната сметка се земаат предвид и износите што работникот во односниот период ги примил по основ на месечна аконтација на личниот доход.“

Месечната аконтација на личниот доход на работникот ја утврдува советот на работната заедница во согласност со функционерот кој раководи со органот на управата, зависно од видот, сложеноста, обемот и значењето на работите што работникот го извршил, како и одговорноста и другите услови за работа под кои тие работи се вршат“.

Член 17

Член 239 се менува и гласи:

„Ако меѓу работната заедница на органот на управата и функционерот кој раководи со органот на управата не се постигне согласност во поглед на месечната аконтација на личниот доход на работникот, работната заедница е должна да ја разгледа својата одлука за тоа и за резултатот од повторното разгледување да го извести функционерот. Ако ни во повторната одлука на работната заедница не се постигне согласност со функционерот, тој е должен спорното прашање да го изнесе пред извршниот совет.“

Одлуката на извршниот совет е задолжителна за работната заедница и за функционерот кој раководи со органот на управата“.

Член 18

По член 239 се додаваат три нови члена 239-а, 239-б и 239-в, кои гласат:

„Член 239-а

Основица за пресметување на личниот доход на работниците претставува просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на соодветната општествено-политичка заедница во претходниот месец, но не повеќе од просекот во Републиката.

Основица за аконтативно пресметување на личниот доход до објавувањето на податоците за просечниот личен доход во соодветната општествено-политичка заедница, претставува појдовна големина за пресметување во тековниот месец, што ја утврдува надлежниот орган.

Начинот на усогласување на основницата од став 1 на овој член и начинот на постапката за утврдување на вредноста на работите и задачите од член 208-в на овој закон ги утврдува извршниот совет.

Член 239-б

За одредени работи и задачи на пилотите — летачи и другиот летачки персонал, основницата за пресметка на личните доходи и на средствата за надоместокот за работа со воздухоплов (летачки додаток), се утврдува според просечно остварените лични доходи и надоместоците за работа со авионите на работниците кои работат на такви работи и задачи во организациите на здружениот труд на територијата на СФРЈ во претходниот месец.

За одредени работи и задачи на исклучително дефицитари кадри чија работа е сврзана со нови технологии, како и за работи и задачи на работниците кои работат во услови и со материј штетни по здравјето, доколку не можат да се вклучат во одредбите од член 208-в на овој закон, основницата за пресметка на личните доходи се утврдува според просечно остварените лични доходи на работниците кои работат на такви работи и задачи во организациите на здружениот труд во Републиката во претходниот месец.

Работите и задачите од ставовите 1 и 2 на овој член се определуваат во согласност со извршниот совет.

Член 239-в

По исклучок од одредбата на член 208-в на овој закон, средствата за лични доходи на приправниците се стекнуваат, и тоа за:

- 1) приправници кои се подготвуваат за извршување на работите и задачите од 2, 3 и 4 група од член 208-б на овој закон — по коефициент 2,00;
- 2) приправници кои се подготвуваат за извршување на работите и задачите од 5 група од член 208-б на овој закон — по коефициент 1,50; и
- 3) приправници кои се подготвуваат за извршување на работите и задачите од 6 група од член 208-б на овој закон — по коефициент 1,25“.

Член 19

Во член 240 по став 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Работната заедница одлучува за приговорот во согласност со функционерот кој раководи со органот на управата.

Против конечното решение од став 3 на овој член може да се поведе спор пред надлежниот суд на здружениот труд“.

Член 20

Член 241 се брише.

Член 21

Во вториот дел Главата X во насловот на точката 2. по зборот „надоместоци“, запирката и зборовите: „посебни додатоци“, се бришат.

Член 22

Во член 242 зборовите: „советот на работната заедница“ се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со органот на управата“.

Член 23

Член 243 се брише.

Член 24

Член 244 се менува и гласи:

„Работникот во работната заедница кому му престанува работниот однос поради заминување во пензија, има право на испратнина во висина од троен износ од просечниот месечен личен доход по работник исплатен во стопанството во Републиката утврден во последните три месеци“.

Член 25

Во вториот дел Главата X насловот на точката 3 се менува и гласи:

„3. Стекнување и распределба на средствата за заедничка потрошувачка“.

Член 26

По точката 3 се додаваат три нови члена 244-а, 244-б и 244-в, кои гласат:

„Член 244-а

Средствата за непосредна заедничка потрошувачка работниците во работната заедница ги стекнуваат како дел од бруто личниот доход и се користат за: регрес за годишен одмор, солидарна помош, организирана исхрана на работниците во текот на работата, испратнина на работниците, jubилејни награди и други надоместоци.

Член 244-б

Средствата за инвестициона заедничка потрошувачка во работната заедница се стекнуваат за секој извршител и се користат за вложување на објекти и опрема за потребите на домувањето, одморот, рекреацијата, културата, творештвото и други потреби на заедничката потрошувачка.

Во износот на средствата за станбена изградба од став 1 на овој член не влегуваат средствата што работната заедница на органот на управата ги издвојува во Фондот за заедничка потрошувачка за тие намени што се стекнуваат од буџетот на соодветната општествено-политичка заедница по основ на личните доходи за тие намени

Член 244-в

Износот на средствата од членовите 244-а и 244-б се определува во рамките на доходот на работната заедница, но најмногу до висината на средствата што за тие намени по работник се издвојуваат во организациите на здружениот труд во Републиката во соодветниот период“.

Член 27

Во член 245 став 1 зборовите: „предвидени со општествен договор и самоуправни спогодба“, се заменуваат со зборовите: „самоуправен општ акт во рамките на расположливите средства од доходот на работната заедница, во согласност со закон“.

Член 28

По член 245 се додава нов член 245-а, кој гласи.

„Член 245-а

Паричните средства за заедничка потрошувачка работната заедница на органот на управата може да ги здружи со соодветните средства на други работни заедници на органите на управата, други органи, организации или заедници заради заедничко користење. Односите што настануваат со здружување на овие средства се уредуваат со договор меѓу работните заедници на тие органи, организации или заедници.

Со договорот склучен меѓу работните заедници на органите, организациите и заедниците од став 1 на овој член може да се утврди заедничко користење на недвижните и подвижните предмети на општествениот стандард од фондот на работната заедница на органот на управата“.

Член 29

Во вториот дел по член 245-а се додава нова глава X-а и нов член 245-б, кој гласат:

„X-а. НАДОМЕСТОЦИ НА ОДРЕДЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 245-б

Во рамките на средствата за материјални трошоци на органот на управата од член 200 на овој закон, на работниците им се исплатува надоместок за одредени материјални трошоци, како што се: дневници за службени патувања, надоместок на трошоците на користење на автомобилите во лична сопственост за службени цели, надоместок за одвоен живот, надоместок за селидбени трошоци, надоместок за превоз во градскиот, приградскиот и меѓуградскиот сообраќај до работното место и обратно, испратнина при заминување во пензија, надоместок на трошоците за превоз заради посета на потесното семејство од кое работникот живее одвоено, надоместок на дел од трошоците за општествена исхрана и други слични трошоци.

Начинот на пресметувањето на висината на надоместоците од став 1 на овој член за работниците во органите на управата на општините и Републиката го утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, сообразно со висината на средствата што за тие намени се издвојуваат во организациите на здружениот труд во Републиката во соодветниот период“.

Член 30

Член 249 се менува и гласи:

„Работниците во работните заедници на органите на управата кои работат на стручни работи кои се сврзани со остварувањето на функциите на органот на управата мораат да имаат пропишана стручна подготовка, во зависност од сложеноста на работите и задачите, а кога тоа посебно е определено и практика по соодветната струка, односно служба.

Работниците кои непосредно ги извршуваат законите и другите прописи, кои се овластени за донесување на решение во управна постапка, кои работат на решавање на посложени управни работи, на инспекциски работи, на подготовка на прописи и други акти на Собранието на општината, односно

на Републиката и нивните органи, како и на други работи и задачи чие вршење бара висок степен на стручност и самостојност во работата, мораат да имаат висока стручна подготовка“.

Член 31

Во член 257 став 1 записката и зборовите: „по прибавено мислење од советот на работната заедница“, се бришат.

Член 32

Во член 259 став 2 по зборот „кандидати“, записката се заменува со точка, а зборовите: „по прибавеното мислење од советот на работната заедница“, се бришат.

Член 33

Во член 260 по зборот „управата“ записката и зборовите: „по прибавеното мислење од советот на работната заедница“, се бришат.

Член 34

Во член 268 став 4 по зборот „управата“ записката се заменува со точка, а зборовите: „по прибавеното мислење од советот на работната заедница“, се бришат.

Член 35

Во член 269 по зборот „управата“ записката се заменува со точка, а зборовите: „по прибавеното мислење од советот на работната заедница“, се бришат.

Член 36

Во член 271 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Работниот однос во органот на управата може да се заснова без јавен конкурс, односно јавен оглас и со работник од друг орган на управата, односно од организација на здружениот труд или работна заедница, ако за тоа се спогодат функционерот кој раководи со тој орган на управата и надлежниот орган на таа организација или заедница и ако со тоа се согласи работникот“.

Член 37

Во член 272 став 1 зборовите: „по прибавеното мислење од советот на работната заедница“, се бришат.

Член 38

Во член 273 став 2 по зборот „управата“ се става точка, а зборовите: „по претходно прибавеното мислење од комисијата за оценка на работата на односниот работник, што ја образува функционерот, по прибавено мислење од советот на работната заедница“, се бришат.

Став 3 се брише.

Досегашните ставови 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 39

Во член 274 зборовите: „врз основа на мислење на советот на работната заедница“, се бришат.

Член 40

Во член 280 зборот „четири“ се заменува со зборот „два“, а зборовите: „Претседателот на комисијата, два члена и нивни заменици ги именува извршниот совет, а по еден член на комисијата и негов заменик делегираат работната заедница на органот на управата и синдикатот“, се заменуваат со зборовите: „Претседателот, членовите на комисијата и нивните заменици ги именува извршниот совет“.

Член 41

Во член 283-а став 2 зборовите: „шест месеци“, се заменуваат со зборовите: „една година“, а зборовите: „една година“, со зборовите: „две години“.

Член 42

Во вториот дел Главата XI се додава нова точка 7-а и нов член 284-а кои гласат:

„7-а Работници на располагање“

Член 284-а

Работникот во органот на управата, кога постојат особени причини на службата, може да биде

ставен на располагање со решение на извршниот совет на предлог на функционерот кој раководи со органот на управата.

Работникот од став 1 на овој член може да биде на располагање сè додека не биде распореден на други работи и задачи или додека не заснова работен однос во друг орган, односно организација или не му престане работниот однос по друг основ, но најдолго за две години. По истекот на времето од две години на работникот му престанува работниот однос во органот на управата.

Времето поминато на располагање се смета како време поминато на работа.

Работниците од став 1 на овој член своите права од работа и по основ на работа ги остваруваат во органот на управата што ќе го определи извршниот совет.

Додека се наоѓа на располагање работникот има право на надоместок во висина на неговиот личен доход остварен во последниот месец кога е ставен на располагање. На работникот му припаѓа зголемување на надоместокот на личниот доход оразмерно на зголемувањето што важи за работниците распоредени на работи и задачи, како и на други лични примања утврдени за работниците во органот на управата“.

Член 43

Во глава XIV по член 296 се додаваат шест нови члена 296-а, 296-б, 296-в, 296-г, 296-д и 296-ѓ, кои гласат:

„Член 296-а

На работникот кој на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се затече на работа во органот на управата, кога тоа го налага потребата за рационално и ефикасно остварување на функцијата, како и на работите и задачите во органот на управата, може да му престане работниот однос со право на пензија ако ги исполнува условите за старосна пензија пропишани со закон или ако навршил 25 години пензиски стаж.

На работникот може да му престане работниот однос со право на пензија под условите од став 1 на овој член и кога со своите работни, стручни и други способности не може да одговори на барањето за навремено, рационално и ефикасно извршување на работите и задачите во рамките на функцијата на органот.

Член 296-б

Решение за престанок на работниот однос на работникот според одредбите на член 296-а на овој закон донесува функционерот кој раководи со органот на управата.

На работникот му престанува работниот однос според одредбите на член 296-а на овој закон во рок од три месеци од денот на донесувањето на решението од став 1 на овој член.

Против решението од став 1 на овој член работникот може да изјави жалба до извршниот совет во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Против конечното решение од став 3 на овој член може да се води спор пред надлежен суд.

Член 296-в

На работникот кому ќе му престане работниот однос врз основа на член 296-а од овој закон му припаѓа пензија која за 15 години пензиски стаж изнесува 45% од пензиската основица (маж), а 47,5% од пензиската основица (жена), и се зголемува за по 2% од пензиската основица за секоја натамошна наполнета година до навршени 20 години пензиски стаж, а секоја наполнета година стаж над 20 години пензиски стаж до наполнети 30 години пензиски стаж, за по 2,5% од пензиската основица. За секоја наполнета година пензиски стаж над 30 години, пензијата се зголемува за 0,5% од пензиската основица утврдена според општите прописи, така што пензијата може да изнесува најмногу 85% од пензиската основица.

Член 296-г

Средствата што претставуваат разлика меѓу пензијата што би ја остварил работникот без примена на член 296-в од овој закон и пензијата што му е

утврдена по одредбите на овој закон се обезбедуваат во буџетот на соодветната општествено-политичката заедница.

Член 296-д

На работникот на кој му престанува работниот однос поради заминување во пензија по одредбите на член 296-а од овој закон има право на испратнина во висина и под услови утврдени со овој закон.

Член 296-ѓ

Одредбите на овој закон за престанок на работниот однос со право на пензија се однесуваат и на функционерите и раководните работници кои ги именува, односно назначува извршниот совет.

Решение од член 296-а на овој закон за функционерите и раководните работници кои ги именува, односно назначува извршниот совет, донесува советот.

Против решението од став 2 на овој член може да се води спор пред надлежниот суд.

Член 44

Одредбите на овој закон што се однесуваат на стекнувањето, утврдувањето и распоредувањето на доходот и на распределбата на оредствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на органите на управата од член 208-в на овој закон и одредбите за надоместоците на одредени материјални трошоци од член 245-б на овој закон, ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на прописите на извршниот совет, но најдоцна од 1 јули 1990 година.

Член 45

Одредбите од член 296-а до 296-ѓ на овој закон ќе се применуваат од 1 јули 1990 година.

Член 46

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

874.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на СРМ и член 38 став 4 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 48/89), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ОД ОДДЕЛНИТЕ ОБЛАСТИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува бројот на делегатите што се избираат од одделните области на здружениот труд и делегатските изборни единици за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ (делегатски единици).

Бројот на делегатите што се избираат од одделните области на здружениот труд се утврдува пропорционално со бројот на работните луѓе во одделните области на здружениот труд, водејќи сметка за обезбедување на соодветната застапеност на работните луѓе од сите области на општествениот труд, како и за застапеност на работните луѓе од секоја општина со најмалку по еден делегат.

Член 2

Во Соборот на здружениот труд од одделните области на здружениот труд се избираат следниов број делегати:

— од областа на производството и преработката на метали и енергетика	15
— од областа на хемиската индустрија и неметалите	6
— од областа на текстилната, кожарската и чевларската индустрија	13
— од областа на шумарството и дрвната индустрија	3
— од областа на земјоделството, прехранбената и тутунската индустрија	16
— од областа на градежништвото	12
— од областа на сообраќајот и врските	6
— од областа на графичката, информативно-издавачката дејност и производство на хартија	2
— од областа на образованието, науката и културата	7
— од областа на здравството и социјалната заштита	5
— од областа на угостителството, туризмот, комунално-станбената дејност и занаетчиството	5
— од областа на трговијата	10
— од областа на управата, правосудството и финансиските организации	5
— од редот на активните воени лица и на цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ	3
— од редот на работните луѓе што работат во земјоделска, занаетчиска и во слични дејности со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив и од работните луѓе што со личен труд самостојно, во вид на занимање, вршат уметничка и друга културна, адвокатска или друга професионална дејност и работниците вработени кај нив	12

Член 3

Утврдениот број на делегати со член 2 на оваа одлука се избираат во следниве изборни единици:

1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ЕНЕРГЕТИКА

Делегатска единица бр. 1

РО Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје — 2 делегата.

Делегатска единица бр. 2

РО Металски завод „Тито“ — Скопје — 2 делегата.

Делегатска единица бр. 3

Р. организации „Алумина“ — Скопје, „Купром“, „Раде Кончар“ — Скопје и „Југоинспект“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 4

Р. организации „11 Октомври“ — Скопје, „Метал-продукт“ — Скопје, „Факом“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 5

Р. организации ХЕК „Југохром“ — Јегуновце и „18 Ноември — Југотурбина“ — Гостивар — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 6

Р. организации „Херој Тоза Драговиќ“ — Охрид, „Руен“ — Кочани и „Братство“ — Охрид — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 7

Р. организации „ЕМО“ — Охрид, „Езерка“ — Охрид и „Борис Кидрич“ — Струга — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 8

Р. организации „11 Октомври“ — Куманово, „Ис-кра“ — Куманово, „11 Ноември“ — Куманово и „8 Октомври“ — Крива Паланка — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 9

Р. организации Рудници за олово и цинк „Саса“ — Македонска Каменица, Рудници за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип, Рудник „Тораница“ — Крива Паланка, Топилница за цинк и олово — Титов Велес и Злетово „Саса“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 10

Р. организации „Раде Кончар“ — Битола, „11 Октомври“ — Прилеп, „Димче Бањарот“ — Прилеп, „Пролетер“ — Прилеп, „Металец“ — Прилеп и „Златара“ — Крушево — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 11

Р. организации „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес, „9-ти Мај“ — Неготино, „Бучим“ — Радовиш, „Гевгелија — алат“ — Гевгелија, ВФ „Керамика“ — Гевгелија и МЕПОС — Кавадарци — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 12

Претпријатие „Електростопанство на Македонија“ — Скопје — 2 делегата.

2. ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА И НЕМЕТАЛИ**Делегатска единица бр. 13**

— РО ОХИС — Скопје и РО „Хемтекс“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 14

Р. организации „Алкалоид“ — Скопје, „Јака 80“ — Скопје, „Копласт“ — Скопје, „Техногас“ — Скопје, „7 Ноември“ — Гевгелија, „Депласт“ — Дебар, „Преспалласт“ — Струга, „30 Јули“ — Куманово и „Лихнида“ — Охрид — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 15

Р. организации РИК „Силекс“ — Кратово, „Иднина“ — Кратово, „Иднина“ и „Бентомак“ — Крива Паланка — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 16

Р. организации „Борис Кидрич“ — Титов Велес, „Силика“ — Гостивар, „Видое Смилевски — Бато“ — Гостивар, Хемиска индустрија — Титов Велес и „Партизан“ — Прилеп — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 17

Р. организации Рудници и индустрија за неметали Пехчево, „Кристалографверница“ — Пехчево, „Опалит“ — Чашиново, Рудник „Стромом“ — Пробиштип, Рудник „Огражден“ — Струмица, ФК за санитарна керамика — Струмица, „Белма“ — Берово, „Југовитропан“ — Делчево (РО „Електробосна“ — Јајце ООЗТ Неметали — Штип) — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 18

Р. организации „Стактарница“ — Скопје, „Геолошки завод“ — Скопје, „Геолог“ — Скопје, „Мермерен комбинат“ — Прилеп, „Мермери“ — Гостивар и „Геобиро“ — Битола — 1 делегат.

3. ТЕКСТИЛНА, КОЖАРСКА И ЧЕВЛАРСКА ИНДУСТРИЈА**Делегатска единица бр. 19**

Р. организации „Македонка“ и „Политекс“ — Штип — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 20

Р. организации „Астибо“ — Штип, „Декортекст“ — Радовиш, „Струмичанка“ — Струмица, „Југотекст“ — Струмица, „Единство“ — Струмица и „Герас Цунев“ — Струмица — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 21

Р. организации „Киро Фетак“ — Куманово, „Биброк“ — Куманово, „Снитекс“ — Свети Николе, „Мо-да“ — Свети Николе, „Вера Пазаванска“ — Кратово, „Вера Јоџик“ — Крива Паланка и „Карпош“ — Крива Паланка — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 22

Р. организации „Велурфлок“ — Скопје, „Македонија спорт“ — Скопје, „Прогрес“ — Скопје, „Првена Звезда“ — Скопје, „Мирка Гинова“ — Скопје, „Македонски фолклор“ — Скопје, „Наше дете“ — Скопје, „Скопски текстил“ — Скопје, „Интекс“ — Скопје, „Интекс експорт“ — Скопје, „Текстил производ“ — Скопје, „Производ промет“ — Скопје и „Македонски ракотворби“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 23

Р. организации „Отекс“ — Охрид, „Стружанка“ — Струга, „Единство“ — Струга и „Охридanka“ — Охрид — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 24

Р. О. „Тетекс“ — Тетово — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 25

Р. организации „Пролетер“ — Кочани, „Фротирка“ — Делчево, „Партизанка“ — Делчево, „Беровчанка“ — Берово, „Комуна“ — Пехчево, „Гобленка“ — Делчево, „Виница“ — Виница и „Трико“ — Виница (Алкалоид завојни материјали — Берово) — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 26

Р. организации „Единство“ — Тетово, „Готекст“ — Гостивар и „Новост“ — Дебар и „Декон“ — Гостивар — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 27

Р. организации „Битолатекст“ — Битола, „Илинден“ — Битола, „Пелистер“ — Битола, „Елпида“ — Битола и „Преспатекс“ — Ресен — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 28

Р. организации „Биљана“ — Прилеп, „Политекс“ — Прилеп, „Солидност“ — Прилеп, „Ритекс“ — Прилеп и „Илинденка“ — Крушево — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 29

Р. организации „Елегант“ — Гевгелија, „Ватекс“ — Валандово, „Нетекс“ — Неготино, „Нонча Камипова“ — Титов Велес, „Ватекс“ — Титов Велес и „Кавадарка“ — Кавадарци — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 30

Р. организации „Чик“ — Куманово, „Кожара“ — Куманово, „Баргала“ — Штип, „Борис Кидрич“ — Битола, Конфекција „Хераклеа“ — Битола, „Борка Левката“ — Прилеп и „Илинден“ — Охрид — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 31

Р. организации „Газела“ — Скопје, Кожара „Гоце Делчев“ — Скопје и „Димко Митрев“ — Титов Велес — 1 делегат.

4. ШУМАРСТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА

Делегатска единица бр. 32

Р. организации ШС „Караџица“ — Скопје, ШС „Куманово“ — Куманово, ШС „Бор“ — Кавадарци, ШС „Беласица“ — Струмица, ШС „Осогово“ — Кочани, ШС „Осогово“ — Крива Паланка, ШС „Малешев“ — Берово, ШС „Кајмакчалан“ — Битола, ШС „Плачковица“ — Винаца, ШС „Шар“ — Гостивар, ШС „Лопушник“ — Кичево, ШС „Сандански“ — Македонски Брод, ШС „Голак“ — Делчево, ШС „Демир Капија“ — Демир Капија, ШС „Липа“ — Крушево, ШС „Санџак“ — Валандово, ШС „Стогово“ — Дебар, ШС „Галичица“ — Охрид, ШС „Бигла“ — Демир Хисар, ШС „Кожув“ — Гевгелија, ШС „Срета“ — Штип, ШС „Кратово“ — Кратово и ШС „Бабуна“ — Титов Велес — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 33

Р. организации ШИК „Плачковица“ — Радовиш, „ДИЕР“ — Куманово, „1 Мај“ — Куманово и „Треска“ — Скопје (Треска, Јосип Овештарот — Струмица, Треска Осогово — Крива Паланка, Треска Борис Кидрич — Кочани, Треска Огражден — Берово, 30 Август — Винаца, Треска — Мебел — Скопје, Треска Трго-мебел — Скопје, Треска — извоз увоз — Скопје, Треска — промет — Скопје, Треска — инженеринг — Скопје, Треска Интерна банка — Скопје) — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 34

Р. организации ШИК „Јелак“ — Тетово, ДИК „Црн Бор“ — Прилеп, ШИК „Караорман“ — Струга, „Копачка“ — Кичево, „Преспа“ — Ресен (Треска „Јавор“ — Гостивар, Треска „Битола“ — Битола, Треска „Гоце Делчев“ — Македонски Брод, Треска „Страшо Пинџур“ — Кавадарци, РО Треска „Висока Чука“ — Гевгелија и Заеднички служби при СОЗТ „Македонија дрво“ — Скопје) — 1 делегат.

5. ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ПРЕХРАНБЕНА И ТУТУНСКА ИНДУСТРИЈА

Делегатска единица бр. 35

Р. организации ЗИК „Скопско поле“ — Скопје, ЗЗПК и Магро Скопје, Републичка стручна служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Скопје, Ветеринарна болница — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 36

Р. организации ЗИК „Куманово“ — Куманово, Ветеринарна и стручна служба — Куманово, Земјоделско стопанство „Малина“ и Ветеринарна стручна служба — Крива Паланка, Земјоделско стопанство „Гајранци“ — Пробиштип, ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани и Ветеринарна стручна служба — Кочани, ЗИК „Сандански“ — Делчево и Ветеринарна стручна служба — Делчево, ЗИК „Малеш“ — Берово и Ветеринарна стручна служба Берово — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 37

Р. организации ЗИК „Црвена звезда“ — Штип, Овчарско стопанство „1 Мај“ — Драгоєво — Штип и Ветеринарна стручна служба — Штип, ЗИК „Струмица“ — Струмица и Ветеринарна служба — Струмица — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 38

Р. организации ЗИК „Овче Поле“ — Свети Николе, Ветеринарна стручна служба — Свети Николе, ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш и Ветеринарна и стручна служба — Радовиш — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 39

Р. организации ЗИК „Вишојуг“ — Гевгелија, ЗИК „Изворски“ — Богданци, „Рибарство“ — Дојран, Ветеринарна и стручна служба — Гевгелија и „Цвет“ — Гевгелија — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 40

Р. организации ЗИК „Повардарие“ — Неготино, ЗИК „Венец“ — Д. Дисан, Ветеринарна и стручна служба — Неготино, АК „Тиквеш“ — Кавадарци и Ветеринарна и стручна служба — Кавадарци — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 41

Р. организации АК „Лозар“ — Титов Велес, Ветеринарна и стручна служба Титов Велес, ЗИК „Анска река“ — Валандово и Ветеринарна и стручна служба — Валандово — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 42

Р. организации ЗИК „Прилеп“ — Прилеп, Ветеринарна и стручна служба — Прилеп, и Стручните служби на Демир Хисар и Македонски Брод — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 43

Р. организации ЗИК „Пелагонија“ — Битола, АК „Лозар“ — Битола, Ветеринарна и стручна служба — Битола — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 44

Р. организации земјоделско стопанство „Градинар“ — Охрид, „Словин“ — Охрид, Живинарска фарма — Охрид, Рибарство — Охрид, „Рибарство“ — Струга, „Рибопреспа“ — Ресен, ЗИК „Прогрес“ — Дебар, Земјоделско стопанство — Кичево, Земјоделско сточарско стопанство „Напредок“ — Гостивар, Сточарско претпријатие „Чеде Филиповски“ — Гостивар, Кладница „Горни Полог“ — Гостивар, ЗИК „Тетово“ — Тетово и Стручните служби од општините: Охрид, Струга, Ресен, Дебар, Кичево, Гостивар и Тетово („Агроплод“ ООЗТ Земјоделие — Ресен) — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 45

Основните самоуправни организации и заедници од областа на мелничко-пекарската индустрија — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 46

Основните самоуправни организации и заедници од областа на пиварската и кондиторската индустрија — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 47

Р. организации ТК „Скопје“ — Скопје, ТК „Куманово“ — Куманово, ТК „Југотутун“ — Кочани, „Југотутун“ — Делчево, „Југотутун“ — Пехчево, „Југотутун“ — Штип, „Југотутун“ — Свети Николе, „Југотутун“ — Радовиш, „Југотутун“ — Валандово, „Југотутун“ — Гевгелија, „Југотутун“ — Винаца, „Југотутун“ — Тетово, „Југотутун“ — Титов Велес (Македонија табак — Скопје и СОЗТ „Југотутун“ — Скопје) — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 48

Р. организации ТК „Прилеп“ — Прилеп, „Југотутун“ — Неготино, „Југотутун“ — Кавадарци, „Југотутун“ — Битола, „Југотутун“ — Ресен, „Југотутун“ — Охрид, „Југотутун“ — Крушево, „Југотутун“ — Демир Хисар, „Југотутун“ — Македонски Брод и „Југотутун“ — Прилеп — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 49

Основните самоуправни организации и заедници од областа на водостопанството — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 50

Основните самоуправни организации — Земјоделски задруги и Здружен сојуз на „Македонија“ — Скопје — 1 делегат.

6. ГРАДЕЖНИШТВО**Делегатска единица бр. 51**

ГРО „Пелагонија“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 52

ГРО „Пелагонија“ — Струмица — 1 делегат

Делегатска единица бр. 53

ГРО „Бетон“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 54

ГРО „Бетон“ — Дебар — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 55

ГРО „Гранит“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 56

ГИППОС „Трудбеник“ — Охрид и ГРО „Гранит“ — Битола — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 57

ГРО „Техника“ и ГРО „Илинден“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 58

ГРО „Маврово“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 59

Основните самоуправни организации и заедници од областа на инсталационите работи — 1 делегат

Делегатска единица бр. 60

Основните самоуправни организации и заедници од областа на завршните работи — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 61

Основните самоуправни организации и заедници од областа на индустријата за градежни материјали — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 62

Основните самоуправни организации и заедници од областа на проектанските работи — 1 делегат.

7. СООБРАЌАЈ И ВРСКИ**Делегатска единица бр. 63**

ЖТП Скопје — 2 делегата.

Делегатска единица бр. 64

ПТТ Сообраќај „Македонија“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 65

Р. организации ГСС — Скопје, Мактранс — Скопје, АТП „Вардар“ — Скопје, „Југ-турист“ — Куманово, „Транс-Велес“ — Титов Велес, „Македонија пат“ — Скопје, Деловна заедница на патниот сообраќај „Македонија-сообраќај“ — Скопје, РО за аеродромски услуги „Аеродром Скопје“, „Меѓународна шпедиција и јавни складишта „Транскоп“ — Скопје и „Макошпед“ — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 66

Р. организации „Исток-транс“ — Штип, „Атом“ — Кочани, „Траншпед-Македонија“ — Струмица, „Балкан-шпед“ — Радовиш, „Млаз“ — Богданци — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 67

Р. организации „Шпиље-транс“ — Дебар, „Галеб“ — Охрид, „Југотранс“ — Струга, „Транскоп“ — Битола, „Преспа-транс“ — Ресен, „Пелагонија-турист“ — Прилеп, „Тиквеш-транс“ — Кавадарци, „Антигона-транс“ — Неготино, Аеродром — Охрид — 1 делегат.

8. ГРАФИЧКА, ИНФОРМАТИВНО-ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЈА**Делегатска единица бр. 68**

Основните самоуправни организации и заедници од областа на графичката дејност и производството на хартија — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 69

Основните самоуправни организации и заедници од областа на информативно-издавачката дејност — 1 делегат.

9. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА**Делегатска единица бр. 70**

Основните самоуправни организации и заедници од областа на предучилишното и основното образование и воспитание од подрачјето на град Скопје и Меѓуопштинскиот завод за унапредување на предучилишното и основното воспитание и образование на град Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 71

Основните самоуправни организации и заедници од областа на предучилишното и основното образование и воспитание и заводите за унапредување на образованието од подрачјето на општините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, Свети Николе, Штип, Кочани, Винаца, Делчево, Берово, Радовиш, Струмица, Валандово, Гевгелија, Неготино, Кавадарци и Титов Велес — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 72

Основните самоуправни организации и заедници од областа на предучилишното и основното образование и воспитание и заводите за унапредување на образованието од подрачјето на општините: Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, Охрид, Ресен, Битола, Демир Хисар, Прилеп, Крушево и Македонски Брод — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 73

Основните самоуправни организации и заедници од областа на средното образование кои подготвуваат кадри за општествените дејности, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието — Скопје и домовите на учениците и студентите — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 74

Основните самоуправни организации и заедници од областа на високото образование кои подготвуваат кадри за материјалното производство и основните самоуправни организации и заедници од областа на научно-истражувачката дејност — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 75

Основните самоуправни организации и заедници од областа на културните вредности, сценско-уметничката дејност, културно-образовната дејност и од областа на физичката култура и спортот на град Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 76

Основните самоуправни организации од областа на културните вредности, сценско-уметничката дејност, културно-образовната и другите дејности и од областа на физичката култура и спортот од подрачјето на општините во Социјалистичка Република Македонија, освен на општините од подрачјето на Град Скопје — 1 делегат.

10. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Делегатска единица бр. 77

Универзитетскиот центар за медицински науки — Скопје, Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје, Институтот за градни болести и ТБЦ — Скопје и Градска болница Скопје — 1 делегат

Делегатска единица бр. 78

Р. организации Здравствен дом — Скопје, Медицински центар — Куманово, Медицински центар — Крива Паланка, Здравствен дом — Кратово, Медицински центар — Тетово, Специјална болница за градни болести и ТБЦ — Лешок — Тетово, Медицински центар „Борис Камчевски“ — Гостивар, Здравствен дом — Ростуше — Гостивар, Завод за медицинска рехабилитација — Скопје, Завод за ментално здравје на деца и младинци — Скопје, Градска аптека — Скопје и Болница за нервни и душевни болести — Скопје и Републичкиот завод за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 79

Р. организации Медицински центар — Струга, Медицински центар — Дебар, Дебарски бањи — Дебар, Аптека — Дебар, Специјална болница за реуматски заболувања — Охрид, Специјална болница за костозглобна туберкулоза — Охрид, Центар за превентивно лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања — Охрид, Медицински центар — Охрид, Болница за душевни болести — Демир Хисар, Медицински центар — Битола, Медицински центар — Прилеп и Градска аптека — Крушево — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 80

Р. организации Медицински центар — Титов Велес, Аптека — Титов Велес, Специјална болница за белодробна туберкулоза — Јасеново — Титов Велес, Природни лекувалишта — Негорци — Гевгелија, Градска аптека — Гевгелија, Медицински центар — Гевгелија, Здравствен дом — Валандово, Здравствен дом — Свети Николе, Здравствен дом — Неготино, Медицински центар — Кавадарци, Аптека — Кавадарци, Медицински центар — Струмица, Медицински центар — Кочани, Аптека — Кочани, Здравствен дом — Берово, Здравствена станица — Пехчево, Здравствен дом — Винаца, Здравствен дом — Делчево, Здравствен дом — Пробиштип, Медицински центар — Штип и Здравствен дом — Радовиш — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 81

Републичкиот завод за социјална заштита и на другите самоуправни организации и заедници од областа на социјална заштита — 1 делегат.

11. УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАНБЕНА ДЕЈНОСТ И ЗАНАЕТЧИВСТВО

Делегатска единица бр. 82

Работните организации и самоуправните заедници од областа на комуналното стопанство во општините: Чаир — Скопје, Центар — Скопје, Карпош — Скопје, Гази Баба — Скопје, Кисела Вода — Скопје, Куманово, Крива Паланка, Кратово, Титов Велес и Тетово — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 83

Работните организации и самоуправните заедници од областа на комуналното стопанство во општините: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица и Штип — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 84

Работните организации и самоуправните заедници од областа на угостителството и туризмот од општините: Центар — Скопје, Гази Баба — Скопје, Кисела Вода — Скопје, Карпош — Скопје, Куманово, Штип, Радовиш, Пробиштип, Кочани, Делчево, Крива Паланка, Гевгелија, Свети Николе, Тетово, Гостивар, Валандово, Кичево, Охрид, Струга, Битола, Крушево, Прилеп, Кавадарци, Ресен, Неготино, Дебар, Демир Хисар, Берово, Струмица и Титов Велес — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 85

Работните организации и самоуправните заедници од областа на услужното и производното занаетчиство од општините: Гази Баба — Скопје, Карпош — Скопје, Кисела Вода — Скопје, Центар — Скопје, Чаир — Скопје, Битола, Македонски Брод, Гостивар, Дебар, Демир Хисар, Крушево, Охрид, Струга, Ресен, Прилеп, Тетово и Кичево — 1 делегат

Делегатска единица бр. 86

Работните организации од областа на услужното и производното занаетчиство од општините: Берово, Валандово, Винаца, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе, Струмица, Титов Велес и Штип — 1 делегат.

12. ТРГОВИЈА

Делегатска единица бр. 87

Работните организации од областа на трговијата во општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци и Кисела Вода — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 88

Работните организации од областа на трговијата во општините: Струмица, Валандово, Радовиш, Берово, Винаца и Свети Николе — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 89

Работните организации од областа на трговијата во општините: Куманово, Кратово, Крива Паланка и Гази Баба — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 90

Работните организации од областа на трговијата на општините: Штип, Пробиштип, Кочани, Делчево и Гевгелија — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 91

Работните организации од областа на трговијата на општините: Тетово, Гостивар и Карпош — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 92

Работните организации од областа на трговијата во општините: Охрид, Струга, Дебар, Ресен, Кичево, Македонски Брод, Демир Хисар и Крушево — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 93

Работните организации од областа на трговијата во општините: Битола и Прилеп — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 94

Работните организации од областа на трговијата на големо во Скопје и надворешна трговија — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 95

Работните организации од областа на прометот на прехранбени производи од подрачјето на град Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 96

Работните организации од областа на прометот на мало на подрачјето на град Скопје — 1 делегат.

13. УПРАВА, ПРАВОСУДСТВО И ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ**Делегатска единица бр. 97**

Работните заедници од областа на правосудството, управата и општествено-политичките организации од општината Центар — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 98

Работните заедници од областа на финансиските организации, самоуправните интересни заедници, општествените организации и здруженија на граѓаните од општината Центар — Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 99

Работните заедници од областа на правосудството, управата, финансиските организации, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженија на граѓаните од општините: Чаир — Скопје, Кисела Вода — Скопје, Гази Баба — Скопје, Карпош — Скопје, Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Валаново — 1 делегат.

Делегатска единица број 100

Работните заедници од областа на правосудството, управата, финансиските организации, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓаните од општините: Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Ресен, Кичево, Македонски Брод, Охрид, Струга, Тетово и Гостивар — 1 делегат.

Делегатска единица број 101

Работните заедници од областа на правосудството, управата, финансиските организации, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓаните од општините: Штип, Радовиш, Пробиштип, Струмица, Свети Николе, Делчево, Берово, Винаца, Кочани, Кратово, Крива Паланка и Куманово — 1 делегат.

14. АКТИВНИ ВОЕНИ ЛИЦА И ЦИВИЛНИ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ**Делегатска единица број 102**

Скопска армиска област — 2 делегата.

Делегатска единица број 103

Републички штаб за територијална одбрана — 1 делегат.

15. РАБОТНИ ЛУЃЕ КОИ РАБОТАТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАНАЕТЧСКА И ВО СЛИЧНИ ДЕЈНОСТИ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ И РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ НИВ ИЛИ ОД РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО СО ЛИЧЕН ТРУД САМОСТОЈНО ВО ВИД НА ЗАНИМАЊЕ ВРШАТ УМЕТНИЧКА И ДРУГА КУЛТУРНА, АДВОКАТСКА, ИЛИ ДРУГА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ И РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ НИВ**Делегатска единица бр. 104**

Работните луѓе кои работат во занаетчиска и во слични дејности со средства на трудот на кои постои право на сопственост и на работниците вработени кај нив од општините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, Штип, Свети Николе, Винаца, Кочани, Берово, Делчево, Валаново, Гевгелија, Струмица и од подрачјето на општините на град Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 105

Работните луѓе кои работат во занаетчиска и во слични дејности со средства на трудот на кои постои право на сопственост и на работниците вработени кај нив од општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Гостивар и Тетово — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 106

Работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност и работниците вработени кај нив — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 107

Работните луѓе кои работат во земјоделството со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив од подрачјето на општините на град Скопје — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 108

Работните луѓе кои работат во земјоделството со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив од општините: Свети Николе, Куманово, Кратово и Крива Паланка — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 109

Работните луѓе кои работат во земјоделството со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив од општините: Штип, Пробиштип и Радовиш — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 110

Работните луѓе кои работат во земјоделството со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив од општините: Титов Велес, Неготино и Кавадарци — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 111

Работните луѓе кои работат во земјоделството со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив од општините: Валаново, Гевгелија и Струмица — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 112

Работните луѓе кои работат во земјоделството со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив од општините: Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар и Македонски Брод — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 113

Работните луѓе кои работат во земјоделството со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив од општините: Ресен, Охрид, Струга и Кичево — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 114

Работните луѓе кои работат во земјоделството со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив од општините: Тетово, Гостивар и Дебар — 1 делегат.

Делегатска единица бр. 115

Работните луѓе кои работат во земјоделството со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив од општините: Берово, Винаца, Делчево и Кочани — 1 делегат.

Член 4

Работните луѓе од основните самоуправни организации и заедници од делегатските единици утврдени со оваа одлука го вршат изборот на делегати, со делегатската изборна единица без оглед на статусните промени што настанале до спроведувањето на изборите

Член 5

Доколку некоја работна организација не е определена во една од делегатските единици утврдени со оваа одлука, работните луѓе од таа организација го вршат изборот на делегати во онаа делегатска единица која по класификација на дејностите е најсоодветна на дејноста во која се групирани организациите по делегатските единици, односно во делегатската единица во која од нејзиното седиште се групирани соодветните организации.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-4524/1

27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

875.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81, 46/82 и 11/87) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста постојан судија на Судот на здружениот труд на Македонија м-р Томе Месторовски, поради избор за претседател на Стопанскиот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4545

27 декември 1989 година на Собранието на СРМ,
Скопје д-р Вулнет Старова, с. р.

876.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 35/77, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста заменик на јавниот обвинител на Македонија Марко Бундалевски, поради именување на должноста јавен обвинител на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4544

27 декември 1989 година на Собранието на СРМ,
Скопје д-р Вулнет Старова, с. р.

877.

Врз основа на член 62 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОПШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ — СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата претставник на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со општетен вид

„Димитар Влахов“ — Скопје Никола Чабуковски, поради заминување на друга должност.

2. За претставник на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со општетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје се именува

д-р Владимир Ортаковски, претседател на Општинскиот комитет за општествени дејности на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-4542

27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

878.

Врз основа на член 8 од Деловникот на избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 48/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОПШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со општетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје се избираат:

д-р Владо Стаменков, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и
Димитар Велков, секретар на Комисијата за претставки и предлози во Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-4543

27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

879.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА РО ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ, СО КОЈА Е ИМЕНУВАН ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на РО Економски институт — Скопје, со која за индивидуален рабоводен орган на Институтот е именувана

д-р Јелица Димитријева-Наневска, научен советник во Институтот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-4541

27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

880.

Врз основа на член 10 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ број 36/81, 27/85, 34/86 и 41/88), а во врска со член 27 став 1 точка 1 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/78, 6/88, 5/89 и 38/89), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците за службени патувања, на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија изнесува и тоа:

— 530.000 динари за службено патување надвор од Републиката;

— 450.000 динари за службено патување во Републиката.

2. Ако за време на службеното патување се користат ноќевање, на работниците им се признаваат трошоците за ноќевање во полн износ, врз основа на приложена сметка, со исклучок на хотел „делукс“, категорија.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 17-2593 од 4. XII. 1989 година.

4. Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1990 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2796

27 декември 1989 година

Претседател

Скопје

на Комисијата за кадровски
и административни прашања,
д-р **Тито Беличанец**, с. р.

881.

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ број 36/81, 27/85, 43/86 и 1/88), а во врска со член 27 став 1 точка 3 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87, 6/88, 5/89 и 38/89), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации, на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието се утврдува во износ од 3.500.000 динари месечно.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката број 17-2594 од 4. XII. 1989 година.

3. Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1990 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2795

27 декември 1989 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за кадровски
и административни прашања,
д-р **Тито Беличанец**, с. р.

Врз основа на член 95 од Законот за редовни судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/82/78, 11/87 и 24/88), Собранието на општината Гелија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија во Општински суд — Гевгелија

Кандидатите, покрај општите услови, треба да исполнуваат и условите предвидени во членот 91 с Законот за редовните судови.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи треба да ги достават до Собранието на општината — Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

СОДРЖИНА

871. Закон за утврдување на делегатските изборни единици за делегатите во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Македонија
872. Закон за избор на членовите на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници —
873. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната управа — — —
874. Одлука за утврдување бројот на делегатите што се избираат од одделните области на здружениот труд и делегатските изборни единици за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ — — — — —
875. Одлука за разрешување од должноста постојан судија на Судот на здружен труд на Македонија — — — — —
876. Одлука за разрешување од должноста заменик на јавниот обвинител на Македонија — — — — —
877. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје — — — — — 87.
878. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје — — — — — 87.
879. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на РО Економски институт „Скопје“ со која е именуван индивидуален работоводен орган на Институтот — — — — — 879
880. Одлука за висината на дневниците за службени патувања во земјата на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — 88
881. Одлука за утврдување висината на надоместокот за одвоен живот од семејството 88.